



Република Северна Македонија
Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство



Стандардни Резултати за земјоделските стопанства опфатени во мрежата на сметководствени податоци од земјоделски стопанства за сметководствената 2017 година

Скопје 2019

Македонски ФАДН

Македонски ФАДН

**Стандардни Резултати за земјоделските
стопанства опфатени во мрежата на
сметководствени податоци од земјоделски
стопанства за сметководствената 2017
година**

Подготвено од:

Даниела Гидалова
Валентина Јанкоска
Момчило Петровски

Одделение за сметководствени податоци
од земјоделски стопанства

Скопје 2019

Одделение за сметководствени податоци од земјоделски стопанства

– Канцеларија за врски

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

ул.Аминта трети бр. 2, 1000 Скопје

Република Северна Македонија

тел: (02) 3134 477

факс: (02) 3230 429

e-mail: info@mzsv.gov.mk

Содржина:

1. Резиме	6
2. Основни информации за ФАДН системот	6
2.1 Основни информации за Европскиот ФАДН систем	6
2.2 Основни информации за Македонскиот ФАДН систем.....	7
2.3 Типологија на земјоделски стопанства во Република Северна Македонија....	8
2.4 Поле на истражување на мрежата за сметководствени податоци од земјоделски стопанства и план за избор на репрезентативни земјоделски стопанства.....	9
2.5 Опфат на ФАДН податоци.....	10
2.6 Начин на презентирање на резултати пресметани од сметководствени податоци од ФАДН.....	10
3. Опис на варијаблите во “Стандардни Резултати од ФАДН”	11
4. Графички приказ за калкулација на економски показатели.....	28
5. Стандардни Резултати за земјоделските стопанства опфатени во мрежата на сметководствени податоци од земјоделски стопанства за сметководствената 2017 година	33
5.1 Класификација на земјоделските стопанства според типот на земјоделско производство	33
5.2 Класификација на земјоделските стопанства според класа на економска големина	40
5.3 Класификација на земјоделските стопанства според површина на користено земјоделско земјиште	47

Листа на табели

Табела 1: Групирање на земјоделски стопанства според тип на земјоделско производство	11
Табела 2: Групирање на земјоделски стопанства според класа на големина	11
Табела 3: Популација и примерок на земјоделски стопанства според тип на земјоделско производство	33
Табела 4: Податоци за селекција на производството според тип на земјоделско производство	34
Табела 5: Вредност на производството според тип на земјоделско производство	35
Табела 6: Трошоци според тип на земјоделско производство.....	36
Табела 7: Субвенции за тековните активности на земјоделското стопанство според тип на земјоделско производство	37
Табела 8: Биланси на субвенции и даноци според тип на земјоделско производство	37
Табела 9: Доход по земјоделско стопанство според тип на земјоделско производство	38
Табела 10: Доход по лице според тип на земјоделско производство	38
Табела 11: Биланси на крајот на сметководствената година според тип на земјоделско производство	39
Табела 12: Финансиски индикатори според тип на земјоделско производство	39

Табела 13: Популација и примерок на земјоделски стопанства според класа на економска големина	40
Табела 14: Податоци за селекција на производството според класа на економска големина	41
Табела 15: Вредност на производството според класа на економска големина	42
Табела 16: Трошоци според класа на економска големина	43
Табела 17: Субвенции за тековните активности на земјоделското стопанство според класа на економска големина	44
Табела 18: Биланси на субвенции и даноци според класа на економска големина	44
Табела 19: Доход по земјоделско стопанство според класа на економска големина	45
Табела 20: Доход по лице според класа на економска големина	45
Табела 21: Биланси на крајот на сметководствената година според класа на економска големина	46
Табела 22: Финансиски индикатори според класа на економска големина.....	46
Табела 23: Примерок на земјоделски стопанства според површина на користено земјоделско земјиште	47
Табела 24: Податоци за селекција на производството според површина на користено земјоделско земјиште	48
Табела 25: Вредност на производството според површина на користено земјоделско земјиште	49
Табела 26: Трошоци според површина на користено земјоделско земјиште	50
Табела 27: Субвенции за тековните активности на земјоделското стопанство според површина на користено земјоделско земјиште	51
Табела 28: Биланси на субвенции и даноци според површина на користено земјоделско земјиште	51
Табела 29: Доход по земјоделско стопанство според површина на користено земјоделско земјиште	52
Табела 30: Доход по лице според површина на користено земјоделско земјиште	52
Табела 31: Биланси на крајот на сметководствената година според површина на користено земјоделско земјиште	53
Табела 32: Финансиски индикатори според површина на користено земјоделско земјиште	53

Листа на графיקони

Графикон 1: Калкулација на основни економски показатели	28
Графикон 2: Вкупна вредност на растенија и растително производство	29
Графикон 3: Вкупна вредност на животни и производи од животни.....	30
Графикон 4: Калкулација на капиталот на земјоделското стопанство	31
Графикон 5: Калкулација на одделни биланси и финансиски индикатори	31
Графикон 6: Калкулација на бруто инвестиции и нето инвестиции	32

1. Резиме

Согласно обврските кои произлегуваат од Законот за воспоставување мрежа за прибирање на сметководствени податоци од земјоделски стопанства (Сл. весник на Република Македонија бр.110/07, 53/2011), компјутерската база на податоци на системот за Мрежа на сметководствени податоци од земјоделски стопанства (ФАДН) за сметководствената 2017 година содржи 721 земјоделски стопанства (708 семејни земјоделски стопанства и 13 фирми). Согласно Договорот за прибирање на сметководствени податоци од земјоделски стопанства во 2017 година, 75 советници од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството беа ангажирани во прибирање на сметководствени податоци од земјоделски стопанства во полето на истражување за мрежа на сметководствени податоци од земјоделски стопанства.

По спроведената контрола на квалитетот на податоците, Стандардните Резултати беа пресметани за 614 земјоделско стопанство за класа на економска големина поголема од 2000 евра.

Оваа публикација содржи три основни делови:

- Воведен дел што ги опишува карактеристиките на системот на Мрежа на сметководствени податоци од земјоделски стопанства.
- Методолошки дел кој вклучува методолошки објаснувања на состојбата со доходот на земјоделските стопанства.
- Статистички дел кој содржи статистички податоци за групи на земјоделски стопанства кои се класифицирани согласно три критериуми на групирање: класа на економска големина, тип на земјоделско стопанство и користено земјоделско земјиште. Стандардните Резултати содржат варијабли што ги опишуваат карактеристиките на економско – финансиската ситуација на земјоделските стопанства во сметководствената година.

Претставените резултати се потполно конзистентни со економската идеја и категориите се претставени во Стандардните Резултати за ФАДН на Генералниот Директорат за земјоделство и рурален развој (DG-AGRI).

Вредносните параметри кои се однесуваат на производство, трошоци и инвестиции се нето категории (со исклучок на ДДВ).

Во оваа публикација паричните вредности се изразени во парична единица на Република Северна Македонија – ДЕН (денари).

2. Основни информации за ФАДН системот

2.1 Основни информации за Европскиот ФАДН систем

ФАДН системот претставува Европски систем на прибирање сметководствени податоци од земјоделски стопанства кој формално е воспоставен во 1965 година. На почетокот системот беше воспоставен во бте држави-основачки на Европската Унија (Белгија, Франција, Холандија, Луксембург, Германија и Италија). Како што се прошируваше Европската Унија, така и ФАДН системот во фази се развиваше во државите кои се приклучуваа кон ЕУ. Во 2017 година ФАДН системот функционираше во 28 држави членки на ЕУ.

ФАДН претставува инструмент за евалуација на доходот и деловното работење на земјоделските стопанства, како и евалуација на влијанијата на Заедничката Земјоделска Политика гледано од аспект на Европската Унија.

За оваа цел се користат сметководствени податоци од секоја држава членка на Европската Унија во пропишана форма наречена “Farm Return” која се однесува на доходот и деловното работење на земјоделското стопанство.

Комплетираниот “Farm Return” се доставува до Европската Комисија за што државите членки на Европската Унија добиваат стандардна наплата за секој доставен и комплетен “Farm Return” согласно пропишаните правила во легислативата на ЕУ за ФАДН системот.

Некои од ФАДН системите на државите членки на ЕУ се воспоставени многу порано од воспоставувањето на ФАДН системот на ЕУ за свои национални потреби, но некои од државите членки на ЕУ го развиле системот со цел да ги задоволат барањата за членство на ЕУ. Сепак и во вториот случај податоците од ФАДН системот се основа и се користат за голем број на анализи за национални потреби.

Сегашната законска основа на системот за ФАДН на ЕУ е Регулативата на Советот (ЕС) број 1217/2009 (основен акт) изменета со ЕУ Регулативата 1318/2013, делегирачката Регулатива 1198/2014 и имплементирачката Регулатива 2015/220.

Селекцијата на земјоделските стопанства кои учествуваат во истражувањето се прави врз база на примерок дефиниран во селекционен план за секој регион во државата во која е воспоставен ФАДН системот. Истражувањето не ги опфаќа сите земјоделски стопанства, туку само оние стопанства кои по својата големина можат да се сметаат за комерцијални согласно методологијата на ФАДН системот на ЕУ. Насоките во врска со полето на истражување на ФАДН системот се пропишани во ЕУ Регулативата 1198/2014.

Применетата методологијата има за цел да обезбеди репрезентативни податоци во следниве три димензии: регион, економска големина и тип на земјоделско производство.

Европската Комисија е примарен корисник на анализите базирани на податоците од ФАДН системот, а збирните податоци можат да се пронајдат во базата на податоци за Стандардни Резултати на веб страницата на ЕУ за ФАДН системот, како и на повеќето веб страни на државите членки на ЕУ.

Специфична, а во исто време и единствена карактеристика на ФАДН системот е собирањето на сметководствени податоци кои спаѓаат во групата сензитивни податоци поради фактот што ја објаснуваат, примарно, економската и финансиската состојба на земјоделските стопанства.

Опфатот на податоците во ФАДН системот како и нивниот формат се, во најголем дел, детално специфицирани со Регулатива на Комисијата за имплементација, бр. 220/2015.

Канцелариите за врски се одговорни за активностите на ФАДН системите во секоја држава во која е воспоставен ФАДН системот и секоја година собираат сметководствени податоци преку примерокот на земјоделски стопанства во соодветната држава членка на ЕУ.

2.2 Основни информации за Македонскиот ФАДН систем

Едно од барањата во процесот на прилагодување на институциите кон ЕУ е воспоставување на национална мрежа за прибирање на сметководствени податоци од земјоделски стопанства.

Податоците кои ги обезбедува мрежата за прибирање на сметководствени податоци од земјоделски стопанства се користат за годишно утврдување на доходот на земјоделските стопанства, како и за економска анализа на земјоделски стопанства и проценка на состојбата во земјоделството и пазарите со земјоделски производи.

Во Република Северна Македонија, воспоставувањето и функционирањето на национална мрежа на сметководствени податоци од земјоделски стопанства – Македонски ФАДН е дефинирано со „Законот за воспоставување мрежа за прибирање на сметководствени податоци од земјоделски

стопанства“ (Сл. весник на Република Македонија бр.110/07, 53/2011) – Закон за ФАДН и „Правилник за методологијата за пресметка на стандард аутпут, како и начинот на прибирање на податоци и информациите од мрежата, методологијата за утврдување на типологија на земјоделските стопанства, класификација на земјоделските стопанства по тип на земјоделско производство и класите на економска големина на земјоделски стопанства, максималниот број и минималната економска големина на сметководствениите стопанства и формата и содржината на единствениот образец за определување на доходот и анализа на деловното работење на земјоделските стопанства“ (Сл. весник на Република Македонија бр.173/11) – Правилник за ФАДН.

Според Законот за воспоставување мрежа за прибирање на сметководствени податоци од земјоделските стопанства, носители на мрежата за прибирање на сметководствени податоци од земјоделски стопанства се: МЗШВ, Националниот комитет за мрежата за сметководствени податоци од земјоделско стопанство, Одделението за сметководствени податоци од земјоделските стопанства во рамките на МЗШВ, Државниот завод за статистика, Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството и земјоделските стопанства.

Според член 5 од Законот, МЗШВ е единствен државен орган кој има надлежност за воспоставување и реализација на мрежата за сметководствени податоци од земјоделско стопанство и е основен корисник на податоците од истата.

Задачите ги извршува Одделението за сметководствени податоци од земјоделски стопанства кое има улога на Канцеларија за врски и претставува клучен сегмент во делот на организација и имплементација на системот на ФАДН.

За потребите на мрежата на сметководствени податоци од земјоделски стопанства (Македонски ФАДН), прибирањето на сметководствени податоци од земјоделски стопанства согласно националното законодавство и законодавството на ЕУ за ФАДН, започна во 2010 година со прибирање на податоци и нивна контрола и обработка од репрезентативен примерок од 300 земјоделски стопанства. а од 2011 година примерокот е зголемен на 600 земјоделски стопанства дефинирани според нивната големина и тип. Согласно планот за избор на репрезентативни земјоделски стопанства во 2017 година во структурата на примерокот според основен тип на земјоделско производство и класа на економска големина вклучени се 700 сметководствени стопанства. Во рамките на полето на истражување за мрежа на сметководствени податоци од земјоделски стопанства, постои голема разноликост на земјоделството. За да се осигури дека ФАДН примерокот адекватно ја рефлектира различноста, полето на набљудување е стратификувано со три критериуми: регион, економска големина и тип на земјоделско стопанство, како што е дефинирано со прописите за мрежа на сметководствени податоци од земјоделски стопанства.

Согласно одредбите на Правилникот за потребите на мрежата, сметководственото стопанство треба да има економска големина која е еднаква, или поголема од 2 000 евра. Со дефинираниот праг е овозможено покривање на 85% од Стандард Аутпутот.

2.3 Типологија на земјоделски стопанства во Република Северна Македонија

Согласно член 8 од Законот за воспоставување мрежа на сметководствени податоци од земјоделски стопанства, Канцеларијата за врски и Државниот завод за статистика се надлежни за воспоставување на типологија на земјоделски стопанства.

Типологијата на земјоделските стопанства е единствена класификација на земјоделските стопанства според нивниот тип на земјоделско производство и економската големина како и значењето на другите профитабилни активности кои се директно поврзани со земјоделското производство.

Типологијата на земјоделските стопанства во Република Северна Македонија за прв пат е воспоставена во 2010 година врз основа на податоците од Земјоделскиот попис 2007 и Стандард Аутпут коефициентите за референтниот период 2004. Новата типологијата на земјоделските стопанства е објавена во јуни 2015 година и се заснова на податоците од структурното истражување на земјоделски стопанства спроведено во периодот од 1 до 20 јуни 2013 година и Стандард Аутпут коефициентите за референтниот период 2010.

Последната типологија на земјоделски стопанства е објавена во септември 2017 година врз основа на Стандард Аутпут Коефициентите 2013 и структурното истражување спроведено во 2016 година.

Стандард Аутпут коефициентите се однесуваат на ниво на целата територија на Република Северна Македонија и за најзначајните видови на растително и сточарско производство во Република Северна Македонија.

Со примена на Стандард Аутпут коефициентите, земјоделските стопанства се класифицирани според:

- Класа на економска големина
- Тип на земјоделско производство

Економската големина на земјоделското стопанство се определува врз основа на вкупната вредност на Стандард Аутпутите за сите видови на земјоделско производство кои се застапени на земјоделското стопанство. Економската големина се изразува со помош на Стандард Аутпут вредноста во евра и служи како основа за класифицирање на даденото стопанство во одредена класа на економска големина.

Типот на земјоделско производство го определува уделот на различните видови на земјоделски активности во вкупниот Стандард Аутпут на стопанството. Типот на земјоделско производство претставува одраз на производствениот систем на земјоделското стопанство.

Класификацијата на земјоделски стопанства се состои од групирања на слични земјоделски стопанства во класи (типови) на земјоделски стопанства на повисоко и пониско ниво на агрегација.

2.4 Поле на истражување на мрежата за сметководствени податоци од земјоделски стопанства и план за избор на репрезентативни земјоделски стопанства

Според член 7 од Законот за измени и дополнувања на Закон за воспоставување на мрежа за прибирање на сметководствени податоци од земјоделски стопанства полето на истражување на мрежата за прибирање на сметководствени податоци од земјоделски стопанства ги опфаќа земјоделските стопанства со економска големина која е еднаква или поголема од 2000 евра.

Подготовката на селекциониот план за 2017 година се заснова на податоците од Земјоделскиот попис во 2007 година ажурирани со податоците од структурните истражувања на земјоделските стопанства спроведени во 2010 година и во 2013 година и Стандард Аутпутите за референтниот период 2010.

Коефициентите на Стандард Аутпут “2010” се пресметани како просек за пет последователни години и се однесуваат на календарските години 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012. Репрезентативниот примерок на земјоделски стопанства во полето на истражување за потребите на мрежата за сметководствени податоци од земјоделски стопанства е утврден врз база на основните критериуми за стратифицирање во полето на истражување во согласност со класификацијата на земјоделските стопанства според тип на земјоделско производство и класа на економска големина.

2.5 Опфат на ФАДН податоци

За потребите на ФАДН се прибираат околу илјада различни сметководствени податоци поврзани со земјоделското стопанство. Тие ја рефлектираат состојбата и структурата на сопственоста на капацитетите, како и состојбата и структурата на изворите на обврските. Други податоци ја илустрираат структурата на приходите и трошоците на ниво на земјоделско стопанство. Особено значење им се дава на елементите поврзани со финансиската поддршка на земјоделското производство.

Опфатот и форматот на прибраните сметководствени податоци од земјоделските стопанства за потребите на ФАДН се пропишани со Правилник за ФАДН.

Со Правилникот е пропишана и содржината на Единствениот образец за определување на доходот на земјоделските стопанства и анализа на деловното работење на земјоделските стопанства, како и дефинициите и инструкциите за негово пополнување. Овој образец содржи 11 групи на сметководствени податоци:

- Општи информации за земјоделското стопанство
- Тип на посед на земјоделско земјиште
- Работна сила
- Број и вредност на добитокот
- Набавка и продажба на добиток
- Трошоци
- Земјиште и објекти, основен и обртен капитал
- Долгови (Обврски)
- Данок на Додадена Вредност (ДДВ)
- Грантови и субвенции
- Производство (без добиток)

2.6 Начин на презентирање на резултати пресметани од сметководствени податоци од ФАДН

Резултатите пресметани врз основа на сметководствените податоци од земјоделските стопанства прибрани и внесени во софтверската база за потребите на ФАДН системот се презентирани во статистички сет наречен “Стандардни Резултати од ФАДН”. Овој сет ги содржи најзначајните вредности за групи на земјоделски стопанства избрани според тип на земјоделско производство и класа на економска големина.

Согласно правилата за објавување на ФАДН податоци се прикажуваат резултати од групи кои опфаќаат најмалку 15 земјоделски стопанства. Во случај на помала бројка се става точка “.” Се објавува само бројот на земјоделските стопанства.

Табела 1: Групирање на земјоделски стопанства според тип на земјоделско производство

Основен тип на земјоделско производство	
Тип	Опис
1	<i>Специјализирано за полјоделски култури</i>
2	<i>Специјализирано за градинарство</i>
3	<i>Специјализирано за повеќегодишни култури</i>
4	<i>Специјализирано за тревопасен добиток</i>
5	<i>Специјализирано за гранивори</i>
6	<i>Мешовито растително производство</i>
7	<i>Мешовито сточарско производство</i>
8	<i>Мешовито растително производство и добиток</i>

Групирањето според тип на земјоделско производство претставува комбинација од посебни типови на земјоделско производство групирани во осум основни типови на земјоделско производство.

Согласно методологијата за ФАДН пропишана во Правилникот за ФАДН, земјоделските стопанства се класифицирани во 14 класи на Економска големина. Бидејќи бројот на земјоделски стопанства во класите на Економска големина поголеми од 15 000 евра во денарска противвредност е мал, за потребите на ФАДН направено е групирње согласно табелата подолу.

Табела 2: Групирање на земјоделски стопанства според класа на големина

Класи	Лимити во Евра
1	< 2 000 евра
2	$2\,000 \leq 4\,000$ евра
3	$4\,000 \leq 8\,000$ евра
4	$8\,000 \leq 15\,000$ евра
5 (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)	$\geq 15\,000$

Во табела 2 претставени се пет класи на економска големина во кои се групирани земјоделските стопанства во полето на истражување за мрежата на сметководствени податоци од земјоделски стопанства согласно правилата за групирање пропишани во Правилникот за ФАДН.

3. Опис на варијаблите во “Стандардни Резултати од ФАДН”

“Стандардните Резултати од ФАДН” содржат 10 предметни групи:

- Примерок и популација,
- Структура и приноси,
- Вредност на производството,
- Трошоци,
- Субвенции,
- Биланси на субвенции и даноци,
- Доход по земјоделско стопанство,
- Доход по лице,
- Биланси,
- Финансиски индикатори.

За да бидат полесно разбирливи специфичните варијабли кои се содржани во “Стандардните Резултати од ФАДН” се дефинирани и објаснети во понатамошниот текст. Исто така, за одредени варијабли се презентирани детални шеми на пресметка.

Примерок и популација

Симбол	Име на варијабла	Опис
SYS02	Претставени земјоделски стопанства	Вкупно претставени земјоделски стопанства во примерокот
SYS03	Земјоделски стопанства во примерокот	Број на земјоделски стопанства во примерокот

Структура и приноси

Симбол	Име на варијабла	Единица мерка	Опис
SE005	Економска големина	Евра	Економска големина на земјоделски стопанства изразена во евра SO (врз основа на типологијата на земјоделски стопанства)
SE010	Вкупен инпут на работна сила	ГРЕ	Вкупен инпут на работна сила на земјоделско стопанство изразена во годишни работни единици (еквивалент на полно работно време по лице). (SE015+SE020)
SE011	Инпут на работна сила	Часови	Време работено во часови од вкупниот инпут на работна сила на стопанството. (SE016+SE021)
SE015	Инпут на неплатена работна сила	CPE	Генерално се однесува на семејна работна сила изразена во семејна работна единица (CPE = Семејна ГРЕ)
SE016	Инпут на неплатена работна сила	Часови	Време работено во часови од инпут на неплатена работна сила (генерално семејна) на земјоделското стопанство
SE020	Инпут на платена работна сила	ГРЕ	Надоместокот може да биде во готово или во натура

SE021	Инпут на платена работна сила	Часови	Време работено во часови од инпут на платена работна сила на земјоделското стопанство
SE025	Вкупно користено земјоделско земјиште	ха	Вкупно користено земјоделско земјиште на земјоделското стопанство. Не се вклучени површини кои се користат за печурки, земјиште под закуп за помалку од една година, земјиште под шуми и други површини на земјоделското стопанство (патишта, езера, неземјоделско земјиште, итн.). Се состои од земјиште во лична сопственост, земјиште под закуп, земјиште во мешовита сопственост. Вклучува земјоделско земјиште кои привремено не се обработува за земјоделски цели или е повлечено од производство како дел од мерките на земјоделската политика. Изразено е во хектари (10.000 м ²).
SE030	Изнајмено К.3.3.	ха	Користено земјоделско земјиште изнајмено од страна на сопственикот со договор за изнајмување за период од најмалку една година (надомест во готово или во натура). Изразено е во хектари (10.000 м ²).
SE035	Жита	ха	Озима пченица и куспе, тврда пченица, рж, јачмен, овес, микс од летни житарки, пченка зрно, други житни култури
SE041	Други полјоделски култури	ха	Суви мешункасти растенија, компир, шеќерна репа, тревни маслодајни семиња и влакнести растенија вклучувајќи и семиња (со исклучок на памук) коноп, тутун, други индустриски растенија (вклучувајќи памук и шеќерна трска).
SE042	Протеински култури	ха	Површини засеани со протеински култури
SE046	Зеленчук и цвеќе	ха	Свеж зеленчук, лубеници, јагоди, цвеќиња и орнаментални растенија (кои се одгледуваат на отворено или под заштитен простор). Основната површина се зема во предвид (не насадената површина) дури и ако се користи сукцесивно во текот на една и иста земјоделска година. Печурките се исклучени.
SE050	Лозја	ха	Вклучувајќи млади растенија (без расадници)
SE054	Постојани култури	ха	Овошје и ситно зрнесто овоштарници (вклучувајќи тропско овошје), овоштарници со цитруси, плантажи со маслинки, расадници и други постојани култури. Вклучувајќи млади растенија и постојани култури кои се одгледуваат под заштитен

			простор. Лозови насади не се вклучени. (SE055+SE060+SE065)
SE055	Овоштарници	ха	Овошни дрвја и ситно зрнесто овошје (вклучувајќи тропски и субтропски овошја) и цитрусни овошја.
SE060	Плантажи со маслинки	ха	Плантажи со маслинки
SE065	Други постојани култури	ха	Постојани култури кои се одгледуваат под заштитен простор, расадници (вклучувајќи расадници за лозја), други постојани култури и одгледување на млади растенија (вреднувани врз база на трошоците за користените инпути).
SE071	Фуражни култури	ха	Сточни репи и растенија од fam.Brassica, други фуражни култури, површина повремено покриена со трева, ливади и постојани пасишта, груби пасишта.
SE072	Земјоделски угари	ха	Земјоделско земјиште кое не е обработено за земјоделски причини.
SE073	Оставено земјиште под угар	ха	Земјиште повлечено од производство во рамките на задолжителни мерки на политиката и необработено. Сепак, во обработено земјиште вклучено е оставено земјиште, оставено во рамки на доброволни аранжмани. Земјиште кое е предмет на задолжителни мерки и кое е оставено под угар, но кое може да се обработува треба да се вклучи во површината која е опфатена под овој наслов .
SE074	Вкупна земјоделска површина надвор од производство	ха	= Земјоделско земјиште кое не е обработено за земјоделски цели + земјиште повлечено од производство во рамките на задолжителни мерки на политиката + земјиште под постојани пасишта и ливади кое не се користи за производствени цели, но кое се одржува во добра земјоделска и еколошка состојба кое е погодно за финансиска поддршка. (SE072+SE073+постојани пасишта).
SE075	Површина под дрвја	ха	Површина под дрвја, шуми, насади под топола, вклучувајќи и расадници. Не е вклучено во K33 (SE025)
SE080	Вкупно добиточни единици	ДЕ	Број на коњи, говеда, овци, кози, свињи и живина присутни на стопанството во просечни годишни единици, конвертирано во добиточни единици. Не се вклучени пчелни семејства, зајци и други животни. Животни кои не му припаѓаат на стопанството, но се одржуваат под

			производствен договор и се земени во предвид за нивното годишно присуство.
SE085	Млечни крави	ДЕ	Женски говеда (вклучувајќи женски бафало), кои се отелиле и кои се одгледуваат главно за производство на млеко за човечка консумација. Не се вклучени крави кои се во пресушен период.
SE090	Други говеда	ДЕ	Сите други говеда
SE095	Овци и кози	ДЕ	Кози, други кози, овци и други овци
SE100	Свињи	ДЕ	Прасиња, маторици за приплод, свињи за тов, други свињи.
SE105	Живина	ДЕ	Бројлери, несилки и друга живина
SE110	Принос на пченица	q/ха	Производство на пченица и куспе во квинтали (100 килограми) по хектар
SE115	Принос на пченка	q/ха	Производство на пченица за зрно (100 килограми) по хектар
SE120	Густина на добиток/ха	ДЕ/ха	Густина на тревопасен добиток: просечен број на добиток ДЕ (со исклучок на телиња за тов) и овци/кози по хектар КЗЗ за производство на сточна храна
SE125	Принос на млеко	кг/крава	Просечно производство на млеко и млечни производи (во еквиваленти на млеко) по млечна крава. Производството вклучува и домашна потрошувачка и употреба на стопанството (дадено на животни). Исклучени се стопанства без млечни крави.

Аутпут

Симбол	Име на варијабла	Единица мерка	Опис
SE131	Вкупен аутпут	ден	Вкупен аутпут од растенија и растително производство, животни и животинско производство и друг аутпут. Продажба и употреба на (растенија и животни), производи и животни + промени во залихи на производи + промени во вредност на животни – купување на животни + разни неисклучителни производи (SE135+SE206+SE256)
SE132	Вкупен аутпут/вкупен инпут	сооднос	Сооднос на вкупен аутпут и вкупен инпут (SE 131/SE270)
SE135	Вкупен аутпут растенија и растително производство	ден	Продажба + употреба на стопанството + домашна потрошувачка (вредност на крајот на годината - вредност на почетокот на годината). (SE140+SE145+SE146+SE150+SE155+SE160+SE165+SE170+SE175+SE180+SE185+SE190+SE195+SE200)
SE136	Вкупен аутпут растенија/ха	ден/ха	= {Продажба + употреба на стопанството + домашна потрошувачка (вредност на крајот

			на годината - вредност на почетокот на годината))/ха (со исклучок на површини изнајмени на краток период и површини надвор од производство).
SE140	Жита	ден	Вредност на аутпутот на жита
SE145	Протеински култури	ден	Одгледувани за семе: не доколку се ожнеани зелени (сточна храна). Не се вклучени зеленчук или соја.
SE146	Енергетски култури	ден	Сите култури произведени за енергетски цели
SE150	Компир	ден	Вклучувајќи ран компир и семе
SE155	Шеќерна репа	ден	Не е вклучена вредност на надземниот дел, вклучувајќи ја пулпата која се враќа на носителот на земјоделското стопанство или продадена од него во индустрија за производство на шеќерна репа
SE160	Маслодајни култури	ден	Маслодајни култури и други култури кои содржат влакна (со исклучок на памук)
SE165	Индустриски култури	ден	Коноп, тутун, други индустриски култури (вклучувајќи медицински растенија, мирудии, аромати и зачини, памук, шеќерна трска, влакна од лен и коноп)
SE170	Зеленчук и цвеќе	ден	Свеж зеленчук, дињи и јагоди, цвеќе и декоративни растенија (кои се одгледуваат на отворено и под заштитен простор). Вклучен е аутпут од печурки (но, површините под печурки не се вклучени во (SE046).
SE175	Овошје	ден	Овошни дрвја и шумски плодови кои се одгледуваат на отворено (вклучувајќи и тропско овошје)
SE180	Цитрусно овошје	ден	Портокали, мандарини, лимуни и друго цитрусно овошје
SE185	Вино и грозје	ден	Трпезно грозје, грозје за квалитетно/трпезно вино, секундарни производи од вино (шира, итн.), вино, производи од вино, суво грозје.
SE190	Маслинки и маслиново масло	ден	Трпезни маслинки, маслинки за производство на масло, маслиново масло и секундарни производи во одгледувањето на маслинки.
SE195	Површина под фуражни култури	ден	Сточни репи и растенија од fam.Brassica, други фуражни култури, површина повремено покриена со трева, ливади и постојани пасишта, груби пасишта, угари и земјоделско земјиште надвор од производство.
SE200	Други култури, аутпут	ден	Семиња и садници (на треви, култури на обработливо земјиште, градинарски култури, со исклучок на жита, суви мешункасти и протеински растенија за производство на зрнеста храна, компир и други маслодајни култури), други култури на обработлива површина (кои не се покриени со специфични

			наслови), постојани култури под заштитен простор.
SE206	Вкупно аутпут од животни и производи од животни	ден	Аутпут од животни, промени во вредноста на животни, производи од анимално потекло. Аутпут од животни: продажба, домашна потрошувачка - купување. Се пресметува за коњи, крави, овци, кози, свињи, живина и други животни. Промени во вредноста на животни: вредност на крајот на годината - вредност на почетокот на годината. За животни кои се присутни на стопанството повеќе од една година, проценета е вредноста која кореспондира со порастот во волумен. Анимални продукти: продажба, домашна потрошувачка, употреба на стопанството, вредност на крајот на годината - вредност на почетокот на годината. Производи се: млеко и млеќни производи од крава, овци, кози; волна, јајца од кокошки, други животински производи (ѓубрива, други јајца, итн.), приходи од животни одгледувани под договор (животни кои не припаѓаат на носителот на стопанството) и мед. (SE216+SE220+SE225+SE230+SE235+SE240 + SE245+SE251).
SE207	Вкупен аутпут кај животни/ДЕ	ден/ДЕ	Сооднос на вкупен аутпут од животни и производи од животни и вкупниот број на добиточни единици (ДЕ). Исклучени од ДЕ се пчелни семејства, зајаци и други животни. Животни кои не му припаѓаат на носителот на земјоделското стопанство, но се одгледуваат на земјоделското стопанство согласно договор за производство, се земаат во предвид согласно нивното годишно присуство на земјоделското стопанство. (SE206/SE080).
SE211	Промени во вредноста на животните	ден	Нето промени во вредноста или проценка на вредноста на животните која одговара на порастот на бројот на животните присутни на земјоделското стопанство за повеќе од една година. Проценката овозможува во вредноста на годишниот аутпут да не се вклучуваат промените на краткорочните цени кои влијаат на животните кои ќе се продаваат само на среден или долг рок. Животни за кои особено се прави оваа пресметка се: коњи, говеда, други категории од говеда под една година, пресушени крави, кози, овци, свињи за приплод.

SE216	Кравјо млеко и млечни производи	ден	Вредностите се запишуваат по одбивање на износот на коресподентната цена (доколку постои), но пред одземање на вредноста на супер цената (доколку постои). Таа е внесена како негативна субвенција специфична за секторот за млеко.
SE220	Говедско и телешко месо	ден	Производство + промени во вредноста. Нето промени во вредноста во однос на телиња за тов, други говеда под една говеда и пресушени млечни крави; промени во вредноста прилагодени во однос на сите категории говеда.
SE225	Свинско месо	ден	Производство + промени во вредноста. Нето промени во вредноста во однос на прасиња, свињи за тов и други свињи; промени во вредноста прилагодени во однос на свињи за приплод.
SE230	Овци и кози	ден	Производство + промени во вредноста. Нето промени во вредноста во однос на други овци и други кози; промени во вредноста прилагодени во однос на овци и кози за приплод.
SE235	Месо од живина	ден	Производство + промени во вредноста. Нето промени во вредноста прилагодени во однос на сите категории живина.
SE240	Јајца	ден	Само јајца од кокошки
SE245	Овчо и козјо млеко	ден	Овчо и козјо млеко и млечни производи
SE251	Други животни и производи	ден	Месо од коњи и други животни (вклучува промени во вредноста), волна, други животински производи (ѓубриво и др.), приходи од животни кои се одгледуваат под договор и млеко. Нето промени во вредноста во однос на пчелни семејства, зајаци и други животни; промени во вредноста прилагодени во однос на коњи.
SE256	Друг аутпут	ден	Изнајмено земјиште спремно за сеидба, приходи од повремено изнајмување на површини за сточна храна, шумски производи, работа под договор за други, изнајмување на опрема, камата на ликвидни средства неопходни за производството на стопанството, приходи од туризам, приходи во однос на претходна сметководствена година, други производи и приходи.
SE260	Домашна потрошувачка	ден	Вредност на земјоделски (растенија и животни) производи консумирани од семејството на носителот на стопанството. Земено е во предвид во износот на земјоделскиот аутпут.

SE265	Употреба на стопанството	ден	Вредност на растителни производи произведени и употребени на стопанството за добивање на друг финален земјоделски производ. Овие производи се пред се производи употребени како храна за животните кои се одгледуваат на стопанството, и семиња и садници произведени и употребени на стопанството. Овие производи се земаат во предвид во износот на земјоделскиот аутпут. Трошоците во врска со храната и семињата се најзначаен дел на овој износ.
-------	--------------------------	-----	---

Трошоци

Симбол	Име на варијабла	Единица мерка	Опис
SE270	Вкупен инпут	ден	Вкупен инпут претставува збир од специфични трошоци, режиски трошоци, амортизација и надворешни фактори. Трошоците поврзани со земјоделските активности на носителот на стопанството и поврзани со аутпутот на сметководствената година. Вклучени се количините поврзани со инпутите произведени на стопанството (употреба на стопанството) = семиња и садници и храна за тревопасен добиток и гранивори, но не арско ѓубриво. Кога се калкулираат ФАДН стандардни резултати, даноците на стопанството и другите давачки не се вклучени во вкупниот износ на трошоци, но се земени во предвид во билансот “Субвенции и даноци” на тековните и нетековните операции. (SE275+SE360+SE365)
SE275	Вкупно меѓуфазна потрошувачка	ден	Вкупно специфични трошоци (вклучени се инпути произведени на стопанството) и режиски трошоци кои произлегуваат од производството во тековната година. (SE281 + SE336)
SE281	Вкупно специфични трошоци	ден	Трошоци специфични за културата (семиња и садници, ѓубрива, средства за заштита, други специфични за културата трошоци, трошоци специфични за добитокот (храна за тревопасен добиток и гранивори, други специфични трошоци за добитокот) и специфични трошоци за шумарството. (SE285+SE295+SE300+SE305+SE310+SE320+SE330+ SE331).

SE284	Специфични за културата трошоци/ха	ден/ха	Сооднос на инпутите специфични за културата и вкупното КЗЗ на стопанството
SE285	Семиња и растенија	ден	Поврзано со поледелски и градинарски растенија. Нови насади со постојани култури и дрвна маса се сметаат за инвестиции.
SE295	Ѓубрива	ден	Купени ѓубрива и подобрувачи на почвата (со исклучок на оние кои се употребуваат за шуми) .
SE300	Средства за заштита	ден	Средства за заштита на растенијата, стапици и мамки, плашила за птици, против-градоносна заштита, заштита од мраз, итн. (со исклучок на оние кои се употребуваат за шуми).
SE305	Други специфични за културата трошоци	ден	Вклучувајќи анализа на почва, купување на постојани култури, изнајмување на земјиште за културат за период помалку од една година, купување на производи за културите (грозје, итн.), трошоци настанати за подготовка за пазар, складирање, маркетинг на културите, итн.
SE310	Храна за тревопасен добиток	ден	Концентрирана добиточна храна (вклучени минерални и конзерванси), груба сточна храна, издатоци за користење на заедничко земјиште за напасување, издатоци за трошоци за изнајмување на земјиште за фуражни култури кое не е вклучено во КЗЗ за коњи, говеда, овци и кози. Двете, домашно производство и купена.
SE315	Храна за тревопасен добиток, сопствено производство	ден	Пазарни производи од стопанството (вклучувајќи млеко поинакво од илцианото) употребено како храна за тревопасен добиток
SE320	Храна за свињи и живина	ден	Храна за свињи и живина. Двете, домашно производство и купена.
SE325	Храна за свињи и живина, сопствено производство	ден	Пазарни производи од стопанството (вклучувајќи млеко поинакво од илцианото) употребено како храна за гравивори
SE330	Други специфични за добитокот трошоци	ден	Ветеринарни трошоци и трошоци за репродукција, тестови за млеко, повремени набавки на производи од животинско потекло (млеко, итн.), трошоци настанати при подготовка за пазар, складирање, маркетинг на добиточни производи, итн.
SE331	Специфични трошоци за шумарство	ден	Ѓубрива, заштитни материјали, разни специфични трошоци. Трошоци за работна сила, договорна работа и механизација не се вклучени; тие се прикажани под соодветни поглавја за трошоци.

SE336	Вкупно режиски трошоци за земјоделството	ден	Трошоци за снабдување поврзани со производствените активности, но не се поврзани со специфични линии на производството. (SE340+SE345+SE350+SE356).
SE340	Машини и згради, тековни трошоци	ден	Трошоци за тековно одржување на опрема (купување на мали капацитети), трошоци за возила, тековно одржување на згради и подобрување на земјиште, осигурување на згради. Големи поправки се сметаат за инвестиции.
SE345	Енергија	ден	Моторни масла и средства за подмачкување, електрична енергија, горива за греење
SE350	Договорна работа	ден	Трошоци поврзани со работа која се врши од страна на изведувачи и за изнајмување на машини
SE356	Други директни инпути	ден	Вода, осигурување (со исклучок на згради и несреќи при работа) и други режиски трошоци на стопанството (сметководствени такси, телефонски сметки, итн.)
SE360	Амортизација	ден	Амортизација на капитални средства пресметани со вредноста на замена. Влегување во сметките на амортизација на капитални средства во текот на сметководствената година. Се утврдува на база на вредноста на замена. Се однесува на плантажи со постојани култури, земјоделски згради и фиксна опрема, подобрување на земјиште, машини и опрема и плантажи со шуми. Не се однесува на амортизација на земјиште и обртен капитал.
SE365	Вкупно надворешни фактори	ден	Надоместок за инпути (работа, земјиште и капитал) кои не се сопственост на носителот на стопанството. Тоа се плати, закупнина и платена камата. (SE370+SE375+SE380).
SE370	Платени плати	ден	Плати и придонеси за социјално осигурување (осигурување) на работната сила. Исклучена е сумата добиена од работниците кои се сметаат за неплатени работници (плати пониски од нормалните плати).
SE375	Платена закупнина	ден	Платена закупнина за земјоделско земјиште и објекти и трошоци за изнајмување.
SE380	Платена камата	ден	Камата и финансиски трошоци платени за кредити добиени за набавка на земјиште, објекти, машини и опрема, добиток, обртен капитал и камати и финансиски трошоци за долгови. Субвенциите за камати треба да се одземат.

Субвенции

Симбол	Име на варијабла	Единица мерка	Опис
SE605	Вкупно субвенции – со исклучок на инвестиции	ден	Субвенции на тековните операции поврзани со производството (не се инвестиции). Притоа каматни субвенции и плаќања за земјоделски активности не се вклучени. Влегување во сметките е генерално врз основа на права и не примиле плаќање со цел да се добијат кохерентни резултати (производство/трошоци/субвенции) за дадената сметководствена година. (SE610+SE615+SE624+SE625+SE626+SE624+SE630+SE699)
SE610	Вкупно субвенции за растително производство	ден	Сите субвенции на стопанството за растително производство, вклучувајќи компензаторни плаќања/ плаќања по површина и премии за угар. (SE611 + SE612 + SE613)
SE611	Компензаторни плаќања / плаќања по површина	ден	Износите исплатени на производителите на жита, маслодајни култури и протеински култури.
SE612	Премии за угар	ден/ха	Износите на премии добиени од производителите на жита, маслодајни култури и протеински култури кои се задолжени дел од површината да остават по угар. Таа површина би можела да се користи за некои производи кои не се храна.
SE613	Други субвенции за растително производство	ден	Сите останати субвенции на стопанството за поделски, градинарски и повеќегодишни култури.
SE615	Вкупно субвенции за сточарство	ден	Сите субвенции на стопанството за добиток и производи од анимално потекло.
SE616	Субвенции за млеко и млечни производи	ден	Како додаток на премијата за млеко вклучени се субвенции за млечни производи. Износот на данокот за млеко треба да се одбие.
SE617	Субвенции за други говеда	ден	Сите субвенции на стопанството добиени за говеда , но не за млечни крави, на пр: премии за машки телиња, премии за млади машки говеда, премии за крави систем крава теле, итн.
SE618	Субвенции за овци и кози	ден	Како додаток на премиите за овци и кози вклучени се субвенции за производи од овци и кози.
SE619	Други субвенции за сточарство	ден	Сите останати субвенции на стопанството за други животни или производи од анимално потекло. Вклучени се износи за било кои од следните категории – млеко, говедско/телешко месо чии износи неможат

			да се внесат под овие категории поради недостаток од детални информации.
SE620	Други субвенции	ден	Други добиени субвенции особено за активности поврзани за шумарство и туризам, програми за животна средина и пошумување, структурна помош. Вклучува исто така грантови и субвенции за непогоди или катастрофи (агромонетарни компензациони плаќања, итн.)
SE621	Субвенции за животна средина	ден	Доколку има расположливи детали во сметките на стопанството.
SE622	LFA субвенции	ден	Субвенции за помалку развиени подрачја.
SE623	Други исплати за рурален развој	ден	Поддршка за да им се помогне на земјоделските производители да ги адаптираат стандардите, да ги користат советодавните услуги за стопанството, да го подобрат квалитетот на земјоделските производи, тренинзи, пошумување и економска стабилност на шумите.
SE624	Вкупно поддршка за рурален развој	ден	Вклучува субвенции за животна средина, LFA субвенции и други исплати за рурален развој вклучително и националните плаќања за рурален развој.
SE625	Субвенции за меѓуфазна потрошувачка	ден	Сите субвенции за меѓуфазна потрошувачка на стопанството. Исклучени се субвенции за плати, закуп и камати.
SE626	Субвенции за надворешни фактори	ден	Субвенции за плати, закуп и камати.

Биланси на субвенции и даноци

Симбол	Име на варијабла	Единица мерка	Опис
SE600	Биланс на тековни субвенции и даноци	ден	Субвенции и даноци кои произлегуваат од тековни производствени активности во сметководствената година. Биланси на субвенции и даноци на тековните операции = субвенции на стопанството + ДДВ биланс на тековните операции – даноци на стопанството. (SE605+SE395-SE390)
SE605	Вкупно субвенции – со исклучок на инвестиции	ден	Субвенции на тековните операции поврзани со производството (не за инвестиции). Притоа, плаќања за престанок на земјоделски активности не се вклучени. Внесот во сметките е генерален врз основа на правото и не се добива плаќање, со цел да се добие кохерентни резултати (производство/ трошоци/субвенции) за тековната сметководствена година. (SE610+SE615+SE620+SE624+SE625+SE626+SE630+SE699).

SE395	ДДВ биланси со исклучок на инвестиции	ден	Генерално правило е сите внесови да бидат направени без ДДВ; ова не претставува проблем кога носителот на стопанството е предмет на нормален ДДВ систем. Кога се работи за посебни земјоделски системи треба да се евидентираат различни износи на ДДВ така што кога се пресметуваат резултати било кои предности на националните земјоделски ДДВ системи треба да бидат земени во превид.
SE390	Даноци	ден	Даноци на стопанството и други давачки (не е вклучен ДДВ и персонален данок на носителот на стопанството) и даноци и други давачки за земјиште и згради. Субвенции на даноци се одземаат. (SE406+SE407-SE408)
SE405	Биланс на субвенции и даноци на инвестиции	ден	Субвенции и даноци кои ниту произлегуваат од тековните производствени активности во сметководствената година = субвенции за инвестиции + премии за престанок со говедарство – ДДВ платено за инвестиции.
SE406	Субвенции за инвестиции	ден	Субвенции за инвестиции
SE407	Исплати за оние кои престануваат со одгледување млечни крави	ден	Како додаток на премијата за млеко вклучени се субвенции за млечни производи. Премијата може да се добие во форма на паушал или да биде поделена на неколку години.
SE408	ДДВ за инвестиции	ден	За потребите за пресметка на профитот се смета за подобро да се третира овој износ посебно од вкупниот ДДВ биланс. Генерално се работи за голем износ кој не е поврзан со годината на производството. Доколку се зема во предвид ДДВ билансот ќе се наруши билансот на субвенции и даноци на тековните операции.

Приходи по земјоделско стопанство

Симбол	Име на варијабла	Единица мерка	Опис
SE131	Вкупно приходи	ден	Вкупно приходи од растенија и производи од растително потекло, животни и производи од животинско потекло и други приходи. (SE135+SE206-SE256)
SE275	Вкупно меѓуфазна потрошувачка	ден	Вкупно специфични трошоци (вклучително инпути произведени на стопанството) и режиски трошоци кои произлегуваат од производството во сметководствената година (SE281-SE336)

SE600	Биланс на тековни субвенции и даноци	ден	Субвенции и даноци кои произлегуваат од тековните производствени активности во сметководствената година. Биланс на субвенции и даноци на тековните операции = субвенции на стопанството + ДДВ биланси на тековни операции – даноци на стопанството (SE605+SE395-SE390)
SE410	Бруто Доход на Фарма	ден	Приходи – меѓуфазна потрошувачка + биланси од субвенции и даноци. (SE131-SE275+SE600)
SE360	Амортизација	ден	Амортизација на капитални средства проценета со вредноста за замена. Внес во сметките на амортизација на капитални средства за сметководствената година. Утврдена на врз база на вредноста на замена. Се однесува на насади со постојани култури, земјоделски згради и фиксна опрема, подобрувања на земјиштето, механизација и опрема и насади со шуми. Нема амортизација на земјиште и обртен капитал, квоти и производствени лимити.
SE415	Нето Додадена Вредност на Земјоделско стопанство	ден	Надоместок за фиксни фактори на производството (работа, земјиште и капитал), независно од тоа дали се екстерни фактори или семејни. Како резултат на тоа стопанствата може да се споредуваат независно од семејна/несемејна природа на вработените фактори на производство. За пресметка на Нето Додадена Вредност на Земјоделско стопанство вредноста на амортизација се одзема од Бруто Доход на Земјоделско стопанство.
SE365	Вкупно надворешни фактори	ден	Надоместок за инпути, (работа, земјиште и капитал) кои не се во сопственост на сопственикот на земјоделското стопанство. Тие се; плати, наемнина и платена камата.. (SE370+SE375-SE380)
SE405	Биланс на субвенции и даноци на инвестиции	ден	Субвенции и даноци кои не произлегуваат од тековни производствени активности во сметководствената година = субвенции на инвестиции + премии за престанок со одгледување на млечни крави – ДДВ платено за инвестиции. (SE406+SE407-SE408)
SE420	Приход на Семејно Земјоделско стопанство	ден	Надоместок за фиксни фактори на производство на семејството, на пример: работа, земјиште и капитал и ризици на претприемач (загуби/профит) во сметководствената година. Тоа е еднакво на Бруто Доход на Земјоделско стопанство – вкупно надворешни фактори + биланс од субвенции и даноци на инвестиции (SE415-SE365 + SE405)

Приходи по лице

Симбол	Име на варијабла	Единица мерка	Опис
SE425	Нето Додадена Вредност на Земјоделското стопанство / ГРЕ	ден/ГРЕ	Нето Додадена Вредност на Земјоделското Стопанство изразена во Годишни Работни Единици. (SE415/SE010)
SE430	Приход на Семејно земјоделско стопанство / СРЕ	ден/СРЕ	Приход на Семејно Земјоделско стопанство изразен во Семејни Работни Единици (SE420/SE015)

Биланс на состојба

Симбол	Име на варијабла	Единица мерка	Опис
SE436	Вкупно средства	ден	Само сопствените средства се земаат во предвид. Ова вклучува фиксни и тековни средства. (SE441+SE465)
SE441	Вкупно фиксни средства	ден	Земјоделско земјиште, земјоделски објекти и шуми, машини и опрема, добиток за приплод. Вклучува исто така инвестиции во фиксни средства. (SE446 + SE450 + SE455 + SE460)
SE446	Земјиште, постојани култури и квоти	ден	Земјоделско земјиште, постојани култури, подобрување на земјиште, квоти и други пропишани права (вклучително и аквизициски трошоци) и шумско земјиште. Исто така и постојани култури под инвестиции.
SE450	Објекти	ден	Објекти и фиксна опрема која му припаѓа на сопственикот. Исто така и вредноста на недовршена инвестиција.
SE455	Машини	ден	Машини, трактори, автомобили и камиони, опрема за наводнување (со исклучок на оние со мала вредност или користени само во текот на една година). Вклучува вредност на недовршена инвестиција.
SE460	Добиток за приплод	ден	Вредност на крајот на годината за добиток за приплод, млечни крави, други крави, кози, овци и свињи за приплод.
SE465	Вкупно тековни средства	ден	Неприплоден добиток + Обртен капитал (Залихи на земјоделски производи + Друг обртен капитал). (SE470+SE475-SE480)
SE470	Не-приплоден добиток	ден	Сите видови на добиток со исклучок на добитокот за приплод.
SE475	Залихи на земјоделски производи	ден	Сите видови на растенија и производи од животни (со исклучок на млади растенија).
SE480	Друг обртен капитал	ден	Овде се вклучени: зимските култури, уделот во кооперативи или други земјоделски организации, побарувања на краток рок, парични средства на рака или во банка (средства неопходни за функционирање на стопанството).

SE485	Вкупно обврски	ден	Вредност на крајот на годината од вкупно долгорочни, среднорочни или краткорочни кредити кои треба да се вратат. (SE490 +SE495)
SE490	Долгорочни кредити	ден	Кредити под договор за период повеќе од една година
SE495	Краткорочни кредити	ден	Кредити под договор за период помалку од една година и заостанати исплати.
SE501	Нето вредност	ден	= вкупно средства – обврски (SE436+SE485)


Финансиски индикатори

Симбол	Име на варијабла	Единица мерка	Опис
SE506	Промени во нето вредност	ден	={(вкупно средства – обврски) од вредноста на крајот на годината} – {(вкупно средства – обврски) од вредноста на почетокот на годината}.
SE510	Просечен капитал на стопанството	ден	Просечна вредност (= {вредност на почеток на годината +вредност на крајот на годината} / 2)од обртен капитал = добиток + постојани култури + подобрувања на земјиште + објекти + машини и опрема + обртен капитал. Не е вклучена вредноста на квоти и други пропишани права.
SE516	Бруто инвестиции	ден	Купување – продажба на фиксни средства + промени во вредноста кај добиток за приплод
SE521	Нето инвестиции	ден	Бруто инвестиции – амортизација (SE516-SE530)
SE526	Готовински тек (1)(Cash Flow)	ден	Капацитет на стопанството за штедење и самофинансирање земајќи ги во предвид само тековните операции. Се пресметува на следниот начин: продажба на земјоделски производи + други продажби + продажба на животни – вкупни инпути – купување на животни + биланс на субвенции и даноци за тековни операции и инвестиции
SE530	Готовински тек (2)(Cash Flow)	ден	Капацитет на стопанството за штедење и самофинансирање. Се пресметува на следниот начин: Готовински тек (1) + продажба на фиксни средства – купување на фиксни средства и инвестиции + вкупно пасива од вредноста на крајот на годината – вкупно пасива од вредноста на почетокот на годината.
SE532	Готовински тек (2)(Cash Flow)/ вкупниот капитал на стопанството	однос	Сооднос на Готовински тек (2) и вкупните средства (SE530-SE436)

4. Графички приказ за калкулација на економски показатели

Во ова поглавје претставени се графикони за калкулација на основните економски показатели кои се користени во Стандардните Резултати за ФАДН. Овие графикони се развиени со користење на материјали објавени на веб страната на Европскиот ФАДН систем.

Графикон 1: Калкулација на основни економски показатели



Во графикон 1 претставен е методот на калкулација на одредени основни економски показатели. Бруто доход на земјоделско стопанство е првиот економски показател за профитабилноста на земјоделското стопанство. Се пресметува со одземање на сумата на вкупната

меѓуфазна потрошувачка од вкупниот аутпут и додавање на билансот на субвенциите и даноците поврзани со тековните активности. Субвенциите го зголемуваат бруто доходот на земјоделското стопанство, додека даноците (тие не се земени во предвид во меѓуфазната потрошувачка) го намалуваат бруто доходот на земјоделското стопанство. По одземање на амортизацијата од бруто доходот на земјоделското стопанство се добива нето додадена вредност на земјоделското стопанство. Во следна фаза се одземаат трошоците на надворешните фактори од нето додадената вредност на земјоделското стопанство и се додава билансот на субвенции и даноци на инвестиции. На тој начин се добива основен економски показател добиен во рамки на тековните активности на земјоделското стопанство, дефиниран како приход на семејно земјоделско стопанство. Наведениот приход се состои од плаќање за сопствени производни средства (работа, земјиште и капитал), вклучени во оперативни активности на земјоделското стопанство и ризиците преземени од страна на операторот на земјоделскиот бизнис во финансиската година.

Графикон 2: Вкупна вредност на растенија и растително производство




Во графикон 2 и графикон 3 претставен е методот на калкулација на вкупната вредност на аутпутот за растенија и растително производство, животни и производи од животни добиен од оперативните активности на земјоделското стопанство.

Калкулацијата на аутпутот ги зема во предвид продажбата на производите, промена во вредноста на залихи, употреба на земјоделското стопанство и домашна потрошувачка.

Благодарение на таквиот пристап, се добива целосна рефлексивна на обрт на готов производ - пазарните трансакции, бесплатни трансфери и трансфери на производи во рамки на оперативните активности на земјоделското стопанство.

Графикон 3: Вкупна вредност на животни и производи од животни



Калкулацијата на вкупната вредност на аутпутот од животните ја зема во предвид проценетата промена во вредноста на добитокот за приплод и добитокот кој не е за приплод. Промената во вредноста на основниот добиток е резултат на промени во цените во финансиската година. Вредноста на ре-евалуација на основниот добиток е претставена како системска варијабла SE211.

Наспроти ова, вредноста на набавениот добиток е одземена во калкулацијата на вредноста на аутпутот на животните, поради што калкулацијата на резултатот е илустрација на имплементираното сопствено производство.

Поради овие причини, вредноста на набавката на добитокот не се наоѓа во структурата на трошоците на земјоделското стопанство.


Во случајот на добиток кој не е за приплод, промената во вредноста на добитокот се пресметува како разлика помеѓу крајната и почетната вредност на залихи.

Графикон 4 претставува метод на калкулација на капиталот на земјоделското стопанство согласно методолошките претпоставки на ФАДН. Обртните средства не ја вклучуваат вредноста на земјиштето.

Графикон 4: Калкулација на капиталот на земјоделското стопанство




Графикон 5: Калкулација на одделни биланси и финансиски индикатори



Билансот на земјоделското стопанство е претставен во синтетичка форма. Се разликуваат две групи на средства: фиксни средства кои се состојат од 4 групи на фиксни средства и обртни средства кои се состојат од 3 групи на обртни средства претставени во графикон 5. Нето вредноста е пресметана како разлика помеѓу вредноста на вкупните средства и вкупните обврски.

Графикон 6: Калкулација на бруто инвестиции и нето инвестиции



Графикон 6 претставува начин на пресметка на два финансиски индикатори: бруто инвестиции и нето инвестиции.

5. Стандардни Резултати за земјоделските стопанства опфатени во мрежата на сметководствени податоци од земјоделски стопанства за сметководствената 2017 година

Претставените резултати се репрезентативни за полето на истражување за ФАДН и претставуваат просек за специфицирани групи на земјоделски стопанства.

Во однос на варијаблата Приход на Семејно земјоделско стопанство (SE 430) претставени се резултати само за земјоделските стопанства каде е евидентиран инпут на семејна работа (SE 015, Инпут на неплатена работна сила)

5.1 Класификација на земјоделските стопанства според типот на земјоделско производство

Табела 3: Популација и примерок на земјоделски стопанства според тип на земјоделско производство

Симбол	Име на варијабла	Вкупно	1- Специјализирано за поделски култури	2 - Специјализирано за градинарство	3- Специјализирано за повеќегодишни култури	4 - Специјализирано за тревопасен добиток	5- Специјализирано за гравивори	6- Мешовито растително производство	7- Мешовито сточарско производство	8 - Мешовито растително производство и добиток
SYS02	Претставени земјоделски стопанства	78.156	15.216	4.392	8.889	14.293	1.082	7.558	5.130	21.596
SYS03	Земјоделски стопанства во примерокот	614	133	43	97	150	18	46	4	123

Табела 4: Податоци за селекција на производството според тип на земјоделско производство

Симбол	Име на варијабла	Единица мерка	Вкупно	1- Специјализирано за поделелски култури	2 - Специјализирано за градинарство	3- Специјализирано за повеќегодишни култури	4 - Специјализирано за тревопасен добиток	5- Специјализирано за гранивори	6 - Мешовито растително производство	7- Мешовито сточарско производство	8 - Мешовито растително производство и добиток
SE 005	Економска големина	просечна големина	3,53	3,13	4,70	2,99	4,30	5,50	3,17	2,50	2,94
SE010	Вкупен инпут на работна сила	ГРЕ	1,16	1,08	1,22	0,92	1,69	0,61	1,11	0,97	0,89
SE011	Инпут на работна сила	Часови	2.493	2.320	2.622	1.913	3.612	1.333	2.393	2.131	1.948
SE015	Инпут на неплатена работна сила	СРЕ	1,00	0,94	1,07	0,64	1,43	0,60	0,99	0,97	0,87
SE016	Инпут на неплатена работна сила	Часови	2.199	2.070	2.355	1.409	3.137	1.321	2.168	2.131	1.906
SE020	Инпут на платена работна сила	ГРЕ	0,16	0,14	0,15	0,28	0,26	0,01	0,13	0,00	0,02
SE021	Инпут на платена работна сила	Часови	294	249	267	504	475	12	225	0	42
SE025	Вкупно користено земјоделско земјиште	ха	5,50	6,71	2,08	2,85	8,68	2,32	4,56	3,29	4,49
SE030	Изнајмено К.3.3	ха	1,55	2,76	0,01	0,31	2,46	0,19	1,76	0,00	0,83
SE035	Жита	ха	1,89	3,47	0,27	0,18	2,44	1,03	2,15	1,94	1,43
SE041	Други поделелски култури	ха	0,30	0,72	0,17	0,01	0,21	0,34	0,25	0,00	0,27
SE046	Зеленчук и цвеќе	ха	0,29	0,64	1,27	0,01	0,01	0,10	0,55	0,00	0,08
SE050	Лозја	ха	0,21	0,08	0,19	0,81	0,01	0,01	0,50	0,00	0,07
SE054	Постојани култури	ха	0,42	0,06	0,01	1,51	0,01	0,00	0,34	0,03	0,71
SE055	Овоштарници	ха	0,42	0,06	0,01	1,51	0,01	0,00	0,34	0,03	0,71
SE071	Фуражни култури	ха	1,55	0,70	0,07	0,08	4,36	0,71	0,34	1,15	1,30
SE080	Вкупно добиточни единици	ДЕ	7,1	0,5	0,0	0,0	25,3	3,0	0,3	3,6	3,4
SE085	Млечни крави	ДЕ	1,5	0,1	0,0	0,0	5,0	0,0	0,1	1,1	1,1
SE090	Други говеда	ДЕ	1,4	0,2	0,0	0,0	4,4	0,0	0,2	1,7	1,4
SE095	Овци и кози	ДЕ	4,1	0,1	0,0	0,0	16,0	0,1	0,0	0,7	0,9
SE100	Свињи	ДЕ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
SE105	Живина	ДЕ	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0

Табела 5: Вредност на производството според тип на земјоделско производство

Симбол	Име на варијабла	Единица мерка	Вкупно	1- Специјализирано за поделелски култури	2 - Специјализирано за градинарство	3- Специјализирано за повеќегодишни култури	4 - Специјализирано за тревопасен добиток	5- Специјализирано за гранивори	6- Мешовито растително производство	7- Мешовито сточарско производство	8 - Мешовито растително производство и добиток
SE131	Вкупен аутпут	ден.	652.694	576.917	672.324	549.432	1.032.296	371.545	584.658	291.671	424.603
SE135	Вкупен аутпут растенија & растително производство	ден.	411.715	561.909	672.324	547.803	267.168	250.389	557.881	113.895	205.790
SE140	Жита	ден.	92.207	159.236	25.955	11.736	109.511	126.178	115.914	80.925	71.776
SE145	Протеински култури	ден.	2.440	6.514	5.079	74	0	11.389	4.374	0	0
SE150	Компир	ден.	27.572	68.864	58.556	1.052	3.677	64.750	14.013	0	22.672
SE160	Маслодајни култури	ден.	5.779	8.103	6.316	0	6.331	0	19.348	0	2.924
SE165	Индустриски култури	ден.	31.117	84.282	4.772	2.037	21.530	0	11.174	0	30.486
SE170	Зеленчук и цвеќе	ден.	97.504	191.714	543.581	6.113	3.757	11.689	133.132	0	28.493
SE175	Овошје	ден.	72.046	8.545	1.753	371.425	4.027	0	97.221	5.500	15.432
SE185	Вино и грозје	ден.	42.195	8.091	25.656	153.238	673	1.917	155.371	0	12.863
SE195	Површина под фуражни култури	ден.	40.855	26.559	655	2.129	117.662	34.467	7.334	27.470	21.145
SE206	Вкупно аутпут од животни & производи од животни	ден.	240.979	15.008	0	1.629	765.128	121.156	26.777	177.776	218.813
SE216	Кравјо млеко&млечни производи	ден.	87.320	3.581	0	0	303.686	0	5.684	44.050	58.109
SE220	Говедско и телешко месо	ден.	56.648	8.977	0	0	192.026	0	5.587	38.250	35.560
SE225	Свинско месо	ден.	6.148	905	0	598	1.668	40.000	15.000	93.375	12.981
SE230	Овци и кози	ден.	40.182	1.226	0	0	153.052	21.944	0	0	9.398
SE235	Месо од живина	ден.	310	0	0	0	0	10.575	0	0	0
SE240	Јајца	ден.	1.279	0	0	0	0	43.614	0	0	0
SE245	Овчо и козјо млеко	ден.	23.533	98	0	0	89.113	0	0	851	8.667
SE251	Други животни & производи	ден.	25.570	222	0	1.031	25.584	7.244	507	1.250	94.097
SE260	Домашна потрошувачка	ден.	2.333	762	0	412	4.539	10.333	522	12.500	2.846
SE265	Употреба на стопанството	ден.	47.653	5.932	0	0	152.707	3.428	4.712	78.738	40.410

Табела 6: Трошоци според тип на земјоделско производство

Симбол	Име на варијабла	Единица мерка	Вкупно	1- Специјализирано за поделески култури	2 - Специјализирано за градинарство	3- Специјализирано за повеќегодишни култури	4 - Специјализирано за тревопасен добиток	5- Специјализирано за гранивори	6- Мешовито растително производство	7- Мешовито сточарско производство	8 - Мешовито растително производство и добиток
SE270	Вкупен инпут	ден.	650.601	415.606	267.143	1.360.902	901.657	287.229	338.378	307.390	353.536
SE275	Вкупно меѓуфазна потрошувачка	ден.	379.648	323.179	213.299	175.460	772.913	176.860	273.684	277.098	252.936
SE281	Вкупно специфични трошоци	ден.	283.235	187.582	171.506	112.880	644.047	129.033	163.200	227.020	189.343
SE285	Семиња и растенија	ден.	32.691	57.257	98.409	2.015	16.788	35.022	63.091	4.703	15.939
SE290	Семе и семиња произведени на ЗС	ден.	3.013	6.373	0	85	3.089	83	4.853	2.000	2.424
SE295	Ѓубрива	ден.	33.024	50.183	31.064	30.748	29.381	17.573	44.467	9.685	20.135
SE300	Средства за заштита	ден.	20.945	23.368	19.557	63.033	5.030	5.810	26.276	1.688	5.874
SE305	Други специфични за културата трошоци	ден.	15.688	33.153	22.476	15.808	7.985	6.528	8.180	0	8.388
SE310	Храна за тревопасен добиток	ден.	108.794	10.135	0	0	382.232	7.467	6.124	53.898	60.854
SE315	Храна за тревопасен добиток, сопствено производство	ден.	39.155	4.427	0	0	128.733	3.111	2.248	50.173	30.751
SE320	Храна за свињи & живина	ден.	5.409	1.041	0	804	1.536	43.672	3.143	47.630	14.252
SE325	Храна за свињи & живина, сопствено производство	ден.	2.093	887	0	115	1.155	2.139	2.383	42.930	5.388
SE330	Други специфични за добитокот трошоци	ден.	22.423	757	0	272	68.118	7.628	2.435	14.315	25.337
SE336	Вкупно режиски трошоци за земјоделството	ден.	96.412	135.597	41.794	62.581	128.866	47.826	110.484	50.078	63.593
SE340	Машини & згради, тековни трошоци	ден.	11.297	15.056	663	5.117	18.328	5.871	10.670	14.250	8.180
SE345	Енергија	ден.	43.447	61.069	21.506	34.595	50.831	16.725	61.309	17.398	28.116
SE350	Договорна работа	ден.	28.496	30.193	3.387	5.931	65.750	14.057	15.062	23.815	15.094
SE356	Други директни инпути	ден.	9.800	11.399	14.007	13.805	9.538	2.278	9.586	800	5.237
SE360	Амортизација	ден.	244.712	67.011	42.390	1.158.940	73.541	109.647	44.472	30.292	96.982
SE365	Вкупно надворешни фактори	ден.	26.241	25.415	11.453	26.501	55.203	722	20.223	0	3.618
SE370	Платени плати	ден.	21.948	18.270	11.453	26.424	46.178	722	14.327	0	3.187
SE375	Платена закупнина	ден.	3.949	5.735	0	77	8.866	0	5.896	0	431
SE380	Платена камата	ден.	344	1.411	0	0	159	0	0	0	0

Табела 7: Субвенции за тековните активности на земјоделското стопанство според тип на земјоделско производство

Симбол	Име на варијабла	Единица мерка	Вкупно	1- Специјализирано за поделелски култури	2 - Специјализирано за градинарство	3- Специјализирано за повеќегодишни култури	4 - Специјализирано за тревопасен добиток	5- Специјализирано за гранивори	6- Мешовито растително производство	7- Мешовито сточарско производство	8 - Мешовито растително производство и добиток
SE605	Вкупно субвенции – со исклучок на инвестиции	ден.	144.499	95.505	22.582	69.005	365.540	18.457	104.767	43.300	66.669
SE610	Вкупно субвенции за растително производство	ден.	58.699	93.744	22.582	69.005	39.068	14.929	103.428	24.750	40.025
SE613	Други субвенции за растително производство	ден.	59.401	93.744	22.582	73.451	39.068	14.729	103.428	24.750	40.052
SE615	Вкупно субвенции за сточарство	ден.	85.801	1.761	0	0	326.472	3.528	1.339	18.550	26.645
SE616	Субвенции за млеко и млечни производи	ден.	30.089	1.292	0	0	104.882	0	974	14.350	20.065
SE617	Субвенции за други говеда	ден.	4.477	168	0	0	15.801	0	365	4.200	2.623
SE618	Субвенции за овци & кози	ден.	51.235	301	0	0	205.789	3.528	0	0	3.957
SE619	Други субвенции за сточарство	ден.	9.087	0	0	285	0	3.733	0	3.500	44.475

Табела 8: Биланси на субвенции и даноци според тип на земјоделско производство

Симбол	Име на варијабла	Единица мерка	Вкупно	1- Специјализирано за поделелски култури	2 - Специјализирано за градинарство	3- Специјализирано за повеќегодишни култури	4 - Специјализирано за тревопасен добиток	5- Специјализирано за гранивори	6- Мешовито растително производство	7- Мешовито сточарско производство	8 - Мешовито растително производство и добиток
SE600	Биланс на тековни субвенции & даноци	ден.	142.490	96.997	22.582	68.809	361.259	17.490	104.130	41.300	60.847
SE605	Вкупно субвенции –со исклучок на инвестиции	ден.	144.499	95.505	22.582	69.005	365.540	18.457	104.767	43.300	66.669
SE395	ДДВ биланси со исклучок на инвестиции	ден.	458	2.116	0	0	0	0	0	0	0
SE390	Даноци	ден.	2.467	624	0	196	4.281	967	637	2.000	5.822

Табела 9: Доход по земјоделско стопанство според тип на земјоделско производство

Симбол	Име на варијабла	Единица мерка	Вкупно	1- Специјализирано за поделелски култури	2 - Специјализирано за градинарство	3- Специјализирано за повеќегодишни култури	4 - Специјализирано за тревопасен добиток	5- Специјализирано за гравивори	6- Мешовито растително производство	7- Мешовито сточарско производство	8 - Мешовито растително производство и добиток
SE131	Вкупен аутпут	ден.	652.694	576.917	672.324	549.432	1.032.296	371.545	584.658	291.671	424.603
SE275	Вкупно меѓуфазна потрошувачка	ден.	379.648	323.179	213.299	175.460	772.913	176.860	273.684	277.098	252.936
SE600	Биланс на тековни субвенции & даноци	ден.	142.490	96.997	22.582	68.809	361.259	17.490	104.130	41.300	60.847
SE410	Бруто Доход на Земјоделското	ден.	415.537	350.734	481.606	442.781	620.642	212.175	415.104	55.874	232.514
SE360	Амортизација	ден.	244.712	67.011	42.390	1.158.940	73.541	109.647	44.472	30.292	96.982
SE415	Нето Додадена Вредност на	ден.	170.825	283.723	439.216	-716.159	547.101	102.528	370.632	25.581	135.533
SE365	Вкупно надворешни фактори	ден.	26.241	25.415	11.453	26.501	55.203	722	20.223	0	3.618
SE420	Приход на Семејно Земјоделско	ден.	144.584	258.307	427.762	-742.660	491.898	101.805	350.410	25.581	131.914

Табела 10: Доход по лице според тип на земјоделско производство

Симбол	Име на варијабла	Единица мерка	Вкупно	1- Специјализирано за поделелски култури	2 - Специјализирано за градинарство	3- Специјализирано за повеќегодишни култури	4 - Специјализирано за тревопасен добиток	5- Специјализирано за гравивори	6- Мешовито растително производство	7- Мешовито сточарско производство	8 - Мешовито растително производство и добиток
SE425	Нето Додадена Вредност на Земјоделското стопанство / ГРЕ	ден/ГРЕ	204.902	361.499	425.614	-280.727	325.776	155.534	344.534	30.915	154.647
SE430	Приход на Семејно земјоделско стопанство / CPE	ден/CPE	281.486	421.681	482.531	-138.199	454.290	158.373	402.868	30.915	160.615

Табела 11: Биланси на крајот на сметководствената година според тип на земјоделско производство

Симбол	Име на варијабла	Единица мерка	Вкупно	1- Специјализирано за поделски култури	2 - Специјализирано за градинарство	3- Специјализирано за повеќегодишни култури	4 - Специјализирано за тревопасен добиток	5- Специјализирано за гранивори	6- Мешовито растително производство	7- Мешовито сточарско производство	8 - Мешовито растително производство и добиток
SE436	Вкупно средства	ден.	10.728.686	8.664.933	4.767.351	20.518.540	10.673.545	11.633.194	5.243.826	2.314.725	9.583.563
SE441	Вкупно фиксни средства	ден.	10.479.435	8.588.734	4.756.397	20.484.849	10.265.523	11.509.433	5.116.192	2.076.475	9.023.310
SE446	Земјиште, постојани култури & квоти	ден.	7.337.352	7.528.480	4.244.164	9.726.643	7.330.021	9.444.896	4.449.626	1.759.650	7.289.676
SE450	Објекти	ден.	897.770	748.880	414.900	539.634	1.156.416	1.800.188	410.512	73.125	1.271.564
SE455	Машини	ден.	1.844.369	302.051	97.333	10.218.572	307.847	257.682	241.271	73.700	281.907
SE460	Добиток за приплод	ден.	399.944	9.323	0	0	1.471.238	6.667	14.783	170.000	180.163
SE465	Вкупно тековни средства	ден.	249.251	76.199	10.953	33.691	408.023	123.761	127.634	238.250	560.253
SE470	Не-приплоден добиток	ден.	155.826	3.502	0	2.536	241.318	60.594	9.087	34.500	464.397
SE475	Залихи на земјоделски	ден.	711	50	0	0	2.129	4.333	0	0	265
SE480	Друг обртен капитал	ден.	94.136	72.747	10.953	31.155	168.834	67.500	118.547	203.750	96.121
SE485	Вкупно обврски	ден.	232	0	0	0	0	0	3.098	0	0
SE490	Долгорочни кредити	ден.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SE495	Краткорочни кредити	ден.	232	0	0	0	0	0	3.098	0	0
SE501	Нето вредност	ден.	10.728.454	8.664.933	4.767.351	20.518.540	10.673.545	11.633.194	5.240.728	2.314.725	9.583.563

Табела 12: Финансиски индикатори според тип на земјоделско производство

Симбол	Име на варијабла	Единица мерка	Вкупно	1- Специјализирано за поделски култури	2 - Специјализирано за градинарство	3- Специјализирано за повеќегодишни култури	4 - Специјализирано за тревопасен добиток	5- Специјализирано за гранивори	6- Мешовито растително производство	7- Мешовито сточарско производство	8 - Мешовито растително производство и добиток
SE510	Просечен капитал на стопанството	ден.	7.222.925	2.343.511	1.134.200	27.018.305	5.036.627	4.299.775	2.321.181	904.815	4.149.260
SE516	Бруто инвестиции	ден.	10.984	2.256	0	7.911	27.299	0	20.048	0	5.366
SE521	Нето инвестиции	ден.	-233.727	-64.756	-42.390	-1.151.029	-46.243	-109.647	-24.424	-30.292	-91.616
SE526	Готовински тек (1)(Cash Flow)	ден.	-174.624	-377.809	-295.535	-231.205	-3.553	-110.043	-255.084	89.883	-64.616
SE530	Готовински тек (2)(Cash Flow)	ден.	-175.132	-379.573	-295.535	-236.279	3.806	-110.077	-265.108	95.983	-66.660

5.2 Класификација на земјоделските стопанства според класа на економска големина

Табела 13: Популација и примерок на земјоделски стопанства според класа на економска големина

Симбол	Име на варијабла	Вкупно	2 -Економска големина	3 -Економска големина	4 - Економска големина	5 до 14 - Економска големина
SYS02	Претставени земјоделски стопанства	78.156	35.065	25.366	11.806	5.919
SYS03	Број на ЗС кои се во примерокот	614	167	171	138	138

Табела 14: Податоци за селекција на производството според класа на економска големина

Симбол	Име на варијабла	Единица мерка	Вкупно	2 -Економска големина	3 -Економска големина	4 - Економска големина	5 до 14 - Економска големина
SE010	Вкупен инпут на работна сила	ГРЕ	1,16	0,64	1,02	1,45	1,70
SE011	Инпут на работна сила	Часови	2.493,25	1.384,33	2.191,38	3.116,62	3.585,91
SE015	Инпут на неплатена работна сила	СРЕ	1,00	0,60	0,91	1,29	1,31
SE016	Инпут на неплатена работна сила	Часови	2.199	1.314	2.003	2.834	2.879
SE020	Инпут на платена работна сила	ГРЕ	0,16	0,04	0,10	0,16	0,39
SE021	Инпут на платена работна сила	Часови	294	70	188	283	707
SE025	Вкупно користено земјоделско земјиште	ха	5,50	2,29	4,23	7,21	9,24
SE030	Изнајмено К.3.3	ха	1,55	0,20	1,20	2,05	3,13
SE035	Жита	ха	1,89	0,91	1,65	2,62	2,63
SE041	Други поледелски култури	ха	0,30	0,14	0,28	0,43	0,39
SE046	Зеленчук и цвеќе	ха	0,29	0,03	0,16	0,36	0,70
SE050	Лозја	ха	0,21	0,12	0,24	0,19	0,32
SE054	Постојани култури	ха	0,42	0,20	0,25	0,35	0,98
SE055	Овоштарници	ха	0,42	0,20	0,25	0,35	0,98
SE071	Фуражни култури	ха	1,55	0,48	1,01	2,06	3,02
SE080	Вкупно добиточни единици	ДЕ	7,1	0,5	2,5	9,7	18,2
SE085	Млечни крави	ДЕ	1,5	0,2	0,7	1,9	3,6
SE090	Други говеда	ДЕ	1,4	0,3	1,0	1,8	3,0
SE095	Овци и кози	ДЕ	4,1	0,1	0,8	6,0	11,2
SE100	Свињи	ДЕ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SE105	Живина	ДЕ	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4

Табела 15: Вредност на производството според класа на економска големина

Симбол	Име на варијабла	Единица мерка	Вкупно	2 -Економска големина	3 -Економска големина	4 - Економска големина	5 до 14 - Економска големина
SE131	Вкупен аутпут	ден.	652.694	274.200	463.746	743.993	1.253.558
SE135	Вкупен аутпут растенија & растително	ден.	411.715	222.441	330.921	489.626	662.969
SE140	Жита	ден.	92.207	58.219	80.339	109.436	130.813
SE145	Протеински култури	ден.	2.440	2.306	1.413	3.246	3.068
SE150	Компир	ден.	27.572	25.737	20.796	12.758	53.001
SE160	Маслодајни култури	ден.	5.779	93	1.753	18.881	4.548
SE165	Индустриски култури	ден.	31.117	14.280	39.400	57.192	15.152
SE170	Зеленчук и цвеќе	ден.	97.504	16.162	70.785	105.600	220.953
SE175	Овошје	ден.	72.046	61.182	54.819	78.926	99.660
SE185	Вино и грозје	ден.	42.195	36.333	35.031	53.849	46.514
SE195	Површина под фуражни култури	ден.	40.855	8.129	26.585	49.736	89.259
SE206	Вкупно аутпут од животни & производи од	ден.	240.979	51.758	132.825	254.368	590.590
SE216	Кравјо млеко&млечни	ден.	87.320	6.507	47.343	96.993	224.977
SE220	Говедско и телешко месо	ден.	56.648	8.964	19.785	56.654	160.024
SE225	Свинско месо	ден.	6.148	6.975	10.570	4.088	1.695
SE230	Овци и кози	ден.	40.182	1.677	13.409	47.897	112.239
SE235	Месо од живина	ден.	310	0	0	0	1.379
SE240	Јајца	ден.	1.279	0	0	15	5.674
SE245	Овчо и козјо млеко	ден.	23.533	134	9.176	28.431	64.743
SE251	Други животни &производи	ден.	25.570	27.502	32.542	20.290	19.872
SE260	Домашна потрошувачка	ден.	2.333	1.204	2.566	2.551	3.192
SE265	Употреба на стопанството	ден.	47.653	5.840	19.011	50.759	130.638

Табела 16: Трошоци според класа на економска големина

Симбол	Име на варијабла	Единица мерка	Вкупно	2 -Економска големина	3 -Економска големина	4 - Економска големина	5 до 14 - Економска големина
SE270	Вкупен инпут	ден.	650.601	186.553	327.018	1.310.919	952.808
SE275	Вкупно меѓуфазна потрошувачка	ден.	379.648	123.759	238.477	424.214	819.673
SE281	Вкупно специфични трошоци	ден.	283.235	75.897	162.037	307.308	660.252
SE285	Семиња и растенија	ден.	32.691	15.785	27.913	34.558	57.204
SE290	Семе и семиња произведени на ЗС	ден.	3.013	1.506	2.600	3.443	4.919
SE295	Ѓубрива	ден.	33.024	15.383	24.693	38.434	59.287
SE300	Средства за заштита	ден.	20.945	13.184	13.893	24.037	35.983
SE305	Други специфични за културата трошоци	ден.	15.688	5.136	8.871	13.379	39.214
SE310	Храна за тревопасен добиток	ден.	108.794	8.102	43.503	118.716	301.627
SE315	Храна за тревопасен добиток, сопствено производство	ден.	39.155	3.405	14.938	49.883	101.698
SE320	Храна за свињи & живина	ден.	5.409	3.859	10.153	4.009	2.806
SE325	Храна за свињи & живина, сопствено производство	ден.	2.093	1.730	3.311	2.060	1.055
SE330	Други специфични за добитокот трошоци	ден.	22.423	7.807	12.161	18.789	56.460
SE336	Вкупно режиски трошоци за земјоделството	ден.	96.412	47.862	76.439	116.906	159.421
SE340	Машини & згради, тековни трошоци	ден.	11.297	4.332	8.351	12.450	22.222
SE345	Енергија	ден.	43.447	23.469	34.141	53.277	69.325
SE350	Договорна работа	ден.	28.496	10.216	15.344	26.647	68.765
SE356	Други директни инпути	ден.	9.800	4.031	7.003	9.477	20.570
SE360	Амортизација	ден.	244.712	57.079	77.765	862.477	60.878
SE365	Вкупно надворешни фактори	ден.	26.241	5.715	10.777	24.228	72.257
SE370	Платени плати	ден.	21.948	5.091	8.458	20.031	60.983
SE375	Платена закупнина	ден.	3.949	625	2.319	4.198	9.742
SE380	Платена камата	ден.	344	0	0	0	1.532

Табела 17: Субвенции за тековните активности на земјоделското стопанство според класа на економска големина

Симбол	Име на варијабла	Единица мерка	Вкупно	2 -Економска големина	3 -Економска големина	4 - Економска големина	5 до 14 - Економска големина
SE605	Вкупно субвенции – со исклучок на инвестиции	ден.	144.499	33.367	76.575	181.372	326.281
SE610	Вкупно субвенции за растително производство	ден.	58.699	31.071	51.508	82.604	77.137
SE613	Други субвенции за растително производство	ден.	59.401	31.092	51.508	82.604	80.235
SE615	Вкупно субвенции за сточарство	ден.	85.801	2.295	25.067	98.768	249.145
SE616	Субвенции за млеко и млечни производи	ден.	30.089	1.105	14.425	43.813	70.847
SE617	Субвенции за други говеда	ден.	4.477	725	2.414	5.009	11.042
SE618	Субвенции за овци & кози	ден.	51.235	465	8.228	49.946	167.255
SE619	Други субвенции за сточарство	ден.	9.087	13.186	11.448	9.800	487

Табела 18: Биланси на субвенции и даноци според според класа на економска големина

Симбол	Име на варијабла	Единица мерка	Вкупно	2 -Економска големина	3 -Економска големина	4 - Економска големина	5 до 14 - Економска големина
SE600	Биланс на тековни субвенции & даноци	ден.	142.490	31.428	74.584	178.262	325.265
SE605	Вкупно субвенции –со исклучок на инвестиции	ден.	144.499	33.367	76.575	181.372	326.281
SE395	ДДВ биланси со исклучок на инвестиции	ден.	458	8	0	0	2.030
SE390	Даноци	ден.	2.467	1.947	1.991	3.110	3.046

Табела 19: Доход по земјоделско стопанство според според класа на економска големина

Симбол	Име на варијабла	Единица мерка	Вкупно	2 -Економска големина	3 -Економска големина	4 - Економска големина	5 до 14 - Економска големина
SE131	Вкупен аутпут	ден.	652.694	274.200	463.746	743.993	1.253.558
SE275	Вкупно меѓуфазна потрошувачка	ден.	379.648	123.759	238.477	424.214	819.673
SE600	Биланс на тековни субвенции & даноци	ден.	142.490	31.428	74.584	178.262	325.265
SE410	Бруто Доход на Земјоделското стопанство	ден.	415.537	181.869	299.854	498.041	759.150
SE360	Амортизација	ден.	244.712	57.079	77.765	862.477	60.878
SE415	Нето Додадена Вредност на Земјоделско стопанство	ден.	170.825	124.790	222.090	-364.436	698.272
SE365	Вкупно надворешни фактори	ден.	26.241	5.715	10.777	24.228	72.257
SE420	Приход на Семејно Земјоделско стопанство	ден.	144.584	119.075	211.313	-388.664	626.015

Табела 20: Доход по лице според според класа на економска големина

Симбол	Име на варијабла	Единица мерка	Вкупно	2 -Економска големина	3 -Економска големина	4 - Економска големина	5 до 14 - Економска големина
SE425	Нето Додадена Вредност на Земјоделското стопанство / ГРЕ	ден/ГРЕ	204.902	223.845	297.428	-128.209	400.440
SE430	Приход на Семејно земјоделско стопанство / CPE	ден/CPE	281.486	239.124	342.470	-62.027	600.697

Табела 21: Биланси на крајот на сметководствената година според класа на економска големина

Симбол	Име на варијабла	Единица мерка	Вкупно	2 -Економска големина	3 -Економска големина	4 - Економска големина	5 до 14 - Економска големина
SE436	Вкупно средства	ден.	10.728.686	5.825.209	9.617.982	17.227.588	11.540.007
SE441	Вкупно фиксни средства	ден.	10.479.435	5.665.220	9.446.599	16.884.417	11.180.170
SE446	Земјиште, постојани култури & квоти	ден.	7.337.352	4.713.889	8.014.289	8.092.715	8.917.946
SE450	Објекти	ден.	897.770	677.271	1.062.359	1.072.401	786.027
SE455	Машини	ден.	1.844.369	258.587	254.845	7.296.498	280.895
SE460	Добиток за приплод	ден.	399.944	15.473	115.106	422.803	1.195.302
SE465	Вкупно тековни средства	ден.	249.251	159.989	171.383	343.171	359.837
SE470	Не-приплоден добиток	ден.	155.826	118.758	93.142	209.019	225.163
SE475	Залихи на земјоделски производи	ден.	711	0	37	462	2.655
SE480	Друг обртен капитал	ден.	94.136	41.231	78.278	134.614	137.330
SE485	Вкупно обврски	ден.	232	0	0	1.033	0
SE490	Долгорочни кредити	ден.	0	0	0	0	0
SE495	Краткорочни кредити	ден.	232	0	0	1.033	0
SE501	Нето вредност	ден.	10.728.454	5.825.209	9.617.982	17.226.555	11.540.007

Табела 22: Финансиски индикатори според класа на економска големина

Симбол	Име на варијабла	Единица мерка	Вкупно	2 -Економска големина	3 -Економска големина	4 - Економска големина	5 -Економска големина
SE510	Просечен капитал на стопанството	ден.	7.222.925	2.504.761	3.468.168	19.710.415	5.097.728
SE516	Бруто инвестиции	ден.	10.984	1.151	1.754	25.590	19.716
SE521	Нето инвестиции	ден.	-233.727	-55.928	-76.010	-836.887	-41.162
SE526	Готовински тек (1)(Cash Flow)	ден.	-174.624	-95.615	-96.753	-464.053	-77.300
SE530	Готовински тек (2)(Cash Flow)	ден.	-175.132	-97.113	-96.161	-475.868	-66.665

5.3 Класификација на земјоделските стопанства според површина на користено земјоделско земјиште

Табела 23: Примерок на земјоделски стопанства според површина на користено земјоделско земјиште

Симбол	Име на варијабла	Вкупно	≤ 0.5	$> 0.5 \leq 1$	$> 1 \leq 3$	$> 3 \leq 5$	$> 5 \leq 8$	$> 8 \leq 10$	> 10
SYS02	Претставени земјоделски стопанства	78.156	10.630	6.944	28.211	16.817	8.423	2.506	4.624
SYS03	Земјоделски стопанства во примерокот	614	59	52	200	132	74	33	64

Табела 24: Податоци за селекција на производството според површина на користено земјоделско земјиште

Симбол	Име на варијабла	Единица мерка	Вкупно	≤ 0.5	> 0.5 ≤ 1	> 1 ≤ 3	> 3 ≤ 5	> 5 ≤ 8	> 8 ≤ 10	> 10
SE010	Вкупен инпут на работна сила	ГРЕ	1,16	0,47	0,67	1,07	1,31	1,48	1,61	1,59
SE011	Инпут на работна сила	Часови	2.493	1.029	1.428	2.297	2.822	3.185	3.472	3.341
SE015	Инпут на неплатена работна сила	СРЕ	1,00	0,44	0,55	0,94	1,14	1,29	1,45	1,19
SE016	Инпут на неплатена работна сила	Часови	2.199	970	1.213	2.074	2.516	2.845	3.199	2.610
SE020	Инпут на платена работна сила	ГРЕ	0	0	0	0	0	0	0	0
SE021	Инпут на платена работна сила	Часови	294	59	215	223	306	340	273	730
SE025	Вкупно користено земјоделско земјиште	ха	5,50	0,27	0,86	1,99	3,89	6,40	9,04	25,51
SE030	Изнајмено К.З.З	ха	1,55	0,01	0,02	0,12	0,58	1,21	3,37	10,15
SE035	Жита	ха	1,89	0,00	0,13	0,58	1,41	2,56	3,59	8,44
SE041	Други поделелски култури	ха	0,30	0,01	0,11	0,20	0,29	0,39	0,87	0,66
SE046	Зеленчук и цвеќе	ха	0,29	0,05	0,10	0,29	0,45	0,34	0,32	0,27
SE050	Лозја	ха	0,21	0,02	0,18	0,17	0,16	0,32	0,08	0,59
SE054	Постојани култури	ха	0,42	0,04	0,21	0,32	0,32	0,66	0,65	1,10
SE055	Овощгарници	ха	0,42	0,04	0,21	0,32	0,32	0,66	0,65	1,10
SE071	Фуражни култури	ха	1,55	0,15	0,14	0,36	0,83	1,71	3,05	8,23
SE080	Вкупно добиточни единици	ДЕ	7,10	0,09	1,55	3,77	7,40	11,25	16,95	17,94
SE085	Млечни крави	ДЕ	1,48	0,00	0,34	0,94	1,35	1,80	3,40	4,35
SE090	Други говеда	ДЕ	1,43	0,00	0,40	1,06	1,41	1,87	4,23	2,84
SE095	Овци и кози	ДЕ	4,10	0,09	0,66	1,65	4,58	7,44	9,32	10,74
SE100	Свињи	ДЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
SE105	Живина	ДЕ	0,08	0,00	0,15	0,12	0,07	0,14	0,00	0,00

Табела 25: Вредност на производството според површина на користено земјоделско земјиште

Симбол	Име на варијабла	Единица мерка	Вкупно	≤ 0.5	> 0.5 ≤ 1	> 1 ≤ 3	> 3 ≤ 5	> 5 ≤ 8	> 8 ≤ 10	> 10
SE131	Вкупен аутпут	ден.	652.694	296.244	359.627	495.750	626.853	818.598	1.091.546	1.345.049
SE135	Вкупен аутпут растенија & растително производство	ден.	411.715	102.937	257.403	372.232	397.145	569.579	636.106	676.954
SE140	Жита	ден.	92.207	1.121	13.245	54.055	92.380	110.973	144.994	310.281
SE145	Протеински култури	ден.	2.440	0	885	4.849	358	5.751	0	150
SE150	Компир	ден.	27.572	8.715	29.392	31.268	27.980	11.258	113.406	5.688
SE160	Маслодајни култури	ден.	5.779	0	0	1.668	785	1.481	27.879	32.527
SE165	Индустриски култури	ден.	31.117	0	2.288	18.575	51.624	63.533	53.784	30.952
SE170	Зеленчук и цвеќе	ден.	97.504	73.298	80.873	112.840	114.115	131.436	60.870	30.803
SE175	Овошје	ден.	72.046	14.736	88.566	91.753	51.814	124.845	67.242	33.031
SE185	Вино и грозје	ден.	42.195	5.068	41.910	46.676	28.792	69.322	52.727	53.503
SE195	Површина под фуражни култури	ден.	40.855	0	244	10.548	29.297	50.979	115.204	180.019
SE206	Вкупно аутпут од животни & производи од животни	ден.	240.979	193.306	102.224	123.519	229.708	249.020	455.440	668.094
SE216	Кравјо млеко&млечни производи	ден.	87.320	0	0	40.917	68.367	97.403	253.229	325.657
SE220	Говедско и телешко месо	ден.	56.648	0	48.991	42.967	45.765	45.714	88.326	176.597
SE225	Свинско месо	ден.	6.148	10.424	588	6.217	5.745	6.338	5.115	7.566
SE230	Овци и кози	ден.	40.182	2.712	32.034	11.305	71.773	30.486	64.303	105.203
SE235	Месо од живина	ден.	310	0	288	833	67	0	0	0
SE240	Јајца	ден.	1.279	0	2.696	1.073	485	4.950	0	0
SE245	Овчо и козјо млеко	ден.	23.533	5.712	1.751	9.813	33.677	56.892	40.013	32.547
SE251	Други животни & производи	ден.	25.570	174.459	15.887	10.395	3.830	7.237	4.454	20.524
SE260	Домашна потрошувачка	ден.	2.333	3.288	262	1.337	3.495	1.574	4.394	3.664
SE265	Употреба на стопанството	ден.	47.653	127	965	13.572	38.928	53.345	78.910	231.199

Табела 26: Трошоци според површина на користено земјоделско земјиште

Симбол	Име на варијабла	Единица мерка	Вкупно	≤ 0.5	> 0.5 ≤ 1	> 1 ≤ 3	> 3 ≤ 5	> 5 ≤ 8	> 8 ≤ 10	> 10
SE270	Вкупен инпут	ден.	650.601	184.056	232.212	824.652	445.764	642.492	865.925	1.197.550
SE275	Вкупно меѓуфазна потрошувачка	ден.	379.648	123.665	149.351	218.737	342.070	496.711	778.151	1.042.266
SE281	Вкупно специфични трошоци	ден.	283.235	99.674	107.523	165.661	242.615	367.825	623.774	773.024
SE285	Семиња и растенија	ден.	32.691	13.675	20.186	31.858	26.614	20.524	56.364	77.381
SE290	Семе и семиња произведени на ЗС	ден.	3.013	187	510	818	3.254	3.627	15.578	6.827
SE295	Ѓубрива	ден.	33.024	4.478	11.820	21.024	33.098	51.949	58.697	78.799
SE300	Средства за заштита	ден.	20.945	4.841	17.072	20.333	17.750	40.259	30.898	19.974
SE305	Други специфични за културата трошоци	ден.	15.688	5.224	8.339	9.269	10.045	44.013	17.659	29.238
SE310	Храна за тревопасен добиток	ден.	108.794	8.373	17.162	59.067	96.435	131.829	306.371	328.199
SE315	Храна за тревопасен добиток, сопствено производство	ден.	39.155	0	1.077	10.178	31.292	51.243	100.155	167.534
SE320	Храна за свињи & живина	ден.	5.409	24.140	3.143	2.623	3.778	4.561	4.018	3.748
SE325	Храна за свињи & живина, сопствено производство	ден.	2.093	1.942	354	1.897	2.096	2.618	3.212	3.067
SE330	Други специфични за добитокот трошоци	ден.	22.423	36.814	27.862	8.595	18.254	17.201	30.821	58.258
SE336	Вкупно режиски трошоци за земјоделството	ден.	96.412	23.991	41.828	53.076	99.455	128.886	154.377	269.242
SE340	Машини & згради, тековни трошоци	ден.	11.297	3.308	13.192	5.385	10.216	14.845	10.839	33.958
SE345	Енергија	ден.	43.447	13.109	17.768	28.565	41.539	60.763	60.533	113.889
SE350	Договорна работа	ден.	28.496	3.038	5.813	7.195	20.117	24.263	188.680	76.546
SE356	Други директни инпути	ден.	9.800	2.149	4.385	8.549	12.237	16.915	11.262	11.156
SE360	Амортизација	ден.	244.712	57.319	70.304	594.352	75.819	111.657	54.531	66.791
SE365	Вкупно надворешни фактори	ден.	26.241	3.071	12.558	11.563	27.876	34.125	33.242	88.493
SE370	Платени плати	ден.	21.948	3.071	12.414	11.430	25.892	28.739	25.394	62.204
SE375	Платена закупнина	ден.	3.949	0	144	133	1.983	2.851	7.848	25.917
SE380	Платена камата	ден.	344	0	0	0	0	2.535	0	373

Табела 27: Субвенции за тековните активности на земјоделското стопанство според површина на користено земјоделско земјиште

Симбол	Име на варијабла	Единица мерка	Вкупно	≤ 0.5	> 0.5 ≤ 1	> 1 ≤ 3	> 3 ≤ 5	> 5 ≤ 8	> 8 ≤ 10	> 10
SE605	Вкупно субвенции – со исклучок на инвестиции	ден.	144.499	6.578	49.157	77.937	138.210	167.918	281.829	472.204
SE610	Вкупно субвенции за растително производство	ден.	58.699	3.076	25.398	36.351	51.050	67.923	85.656	198.081
SE613	Други субвенции за растително производство	ден.	59.401	3.076	25.398	36.333	51.076	73.751	85.656	198.081
SE615	Вкупно субвенции за сточарство	ден.	85.801	3.502	23.759	41.587	87.160	99.995	196.173	274.123
SE616	Субвенции за млеко и млечни производи	ден.	30.089	0	7.431	16.819	27.486	36.578	76.069	91.857
SE617	Субвенции за други говеда	ден.	4.477	0	6.031	2.803	3.906	3.751	8.606	12.459
SE618	Субвенции за овци & кози	ден.	51.235	3.502	10.298	21.964	55.767	59.666	111.497	169.806
SE619	Други субвенции за сточарство	ден.	9.087	74.122	10.223	2.514	645	135	0	1.194

Табела 28: Биланси на субвенции и даноци според според површина на користено земјоделско земјиште

Симбол	Име на варијабла	Единица мерка	Вкупно	≤ 0.5	> 0.5 ≤ 1	> 1 ≤ 3	> 3 ≤ 5	> 5 ≤ 8	> 8 ≤ 10	> 10
SE600	Биланс на тековни субвенции & даноци	ден.	142.490	-1.839	47.691	75.719	135.894	171.204	281.148	470.140
SE605	Вкупно субвенции –со исклучок на инвестиции	ден.	144.499	6.578	49.157	77.937	138.210	167.918	281.829	472.204
SE395	ДДВ биланси со исклучок на инвестиции	ден.	458	0	0	0	0	3.785	40	0
SE390	Даноци	ден.	2.467	8.417	1.466	2.219	2.315	499	721	2.064

Табела 29: Доход по земјоделско стопанство според површина на користено земјоделско земјиште

Симбол	Име на варијабла	Единица мерка	Вкупно	≤ 0.5	$> 0.5 \leq 1$	$> 1 \leq 3$	$> 3 \leq 5$	$> 5 \leq 8$	$> 8 \leq 10$	> 10
SE131	Вкупен аутпут	ден.	652.694	296.244	359.627	495.750	626.853	818.598	1.091.546	1.345.049
SE275	Вкупно меѓуфазна потрошувачка	ден.	379.648	123.665	149.351	218.737	342.070	496.711	778.151	1.042.266
SE600	Биланс на тековни субвенции & даноци	ден.	142.490	-1.839	47.691	75.719	135.894	171.204	281.148	470.140
SE410	Бруто Доход на Земјоделското стопанство	ден.	415.537	170.739	257.967	352.732	420.678	493.092	594.543	772.923
SE360	Амортизација	ден.	244.712	57.319	70.304	594.352	75.819	111.657	54.531	66.791
SE415	Нето Додадена Вредност на Земјоделско стопанство	ден.	170.825	113.420	187.663	-241.621	344.859	381.435	540.012	706.132
SE365	Вкупно надворешни фактори	ден.	26.241	3.071	12.558	11.563	27.876	34.125	33.242	88.493
SE420	Приход на Семејно Земјоделско стопанство	ден.	144.584	110.349	175.105	-253.183	316.984	347.310	506.770	617.639

Табела 30: Доход по лице според површина на користено земјоделско земјиште

Симбол	Име на варијабла	Единица мерка	Вкупно	≤ 0.5	$> 0.5 \leq 1$	$> 1 \leq 3$	$> 3 \leq 5$	$> 5 \leq 8$	$> 8 \leq 10$	> 10
SE425	Нето Додадена Вредност на Земјоделското стопанство / ГРЕ	ден/ГРЕ	204.902	270.811	211.934	-29.500	275.368	326.732	374.853	497.108
SE430	Приход на Семејно земјоделско стопанство / СРЕ	ден/СРЕ	281.486	277.841	288.080	26.676	352.486	415.490	453.145	685.881

Табела 31: Биланси на крајот на сметководствената година според површина на користено земјоделско земјиште

Симбол	Име на варијабла	Единица мерка	Вкупно	≤ 0.5	> 0.5 ≤ 1	> 1 ≤ 3	> 3 ≤ 5	> 5 ≤ 8	> 8 ≤ 10	> 10
SE436	Вкупно средства	ден.	10.728.686	6.685.402	6.926.566	14.822.281	7.456.674	12.169.818	12.674.886	8.831.530
SE441	Вкупно фиксни средс	ден.	10.479.435	5.894.914	6.806.577	14.685.174	7.253.414	11.950.514	12.304.773	8.558.599
SE446	Земјиште, постојани култури & квоти	ден.	7.337.352	4.648.605	5.371.298	8.293.164	5.785.352	10.339.172	10.654.914	6.446.074
SE450	Објекти	ден.	897.770	1.065.641	983.268	1.125.380	735.159	878.661	419.323	566.444
SE455	Машини	ден.	1.844.369	132.715	308.165	5.006.630	270.521	330.139	349.440	556.116
SE460	Добиток за приплод	ден.	399.944	47.953	143.846	260.000	462.383	402.541	881.097	989.966
SE465	Вкупно тековни сред	ден.	249.251	790.488	119.988	137.107	203.260	219.305	370.113	272.931
SE470	Не-приплоден добит	ден.	155.826	720.271	92.690	79.307	112.335	48.092	196.854	119.006
SE475	Залихи на земјоделски	ден.	711	0	0	422	0	4	745	5.115
SE480	Друг обртен капитал	ден.	94.136	70.217	27.298	58.222	90.925	171.217	174.004	159.039
SE485	Вкупно обврски	ден.	232	0	0	700	0	34	0	0
SE490	Долгорочни кредити	ден.	0	0	0	0	0	0	0	0
SE495	Краткорочни кредити	ден.	232	0	0	700	0	34	0	0
SE501	Нето вредност	ден.	10.728.454	6.685.402	6.926.566	14.821.581	7.456.674	12.169.785	12.674.886	8.831.530

Табела 32: Финансиски индикатори според површина на користено земјоделско земјиште

Симбол	Име на варијабла	Единица мерка	Вкупно	≤ 0.5	> 0.5 ≤ 1	> 1 ≤ 3	> 3 ≤ 5	> 5 ≤ 8	> 8 ≤ 10	> 10
SE510	Просечен капитал на стопанството	ден.	7.222.925	3.351.900	3.432.657	14.301.359	3.381.595	5.249.149	3.366.095	3.944.609
SE516	Бруто инвестиции	ден.	10.984	0	0	9.726	1.318	2.086	58.485	39.700
SE521	Нето инвестиции	ден.	-233.727	-57.319	-70.304	-584.626	-74.501	-109.570	3.953	-27.091
SE526	Готовински тек (1)(Cash Flow)	ден.	-174.624	-39.535	14.843	-116.869	-197.614	-198.633	-225.432	-532.215
SE530	Готовински тек (2)(Cash Flow)	ден.	-175.132	-39.407	14.843	-120.630	-197.198	-203.070	-255.563	-505.639